

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

Скопје, Март 2011

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-31
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
СОПСТВЕНИКОТ НА
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.Декември 2010 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
СОПСТВЕНИКОТ НА
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје заклучно со 31.Декември 2010 година, како и нејзината финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31.Декември 2010 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2010 година.

Скопје, 30.Март 2011 година

Овластен ревизор

Гоце Христов



Управител

Антониј Велјанов



КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31.Декември

	Белешка	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Приходи			
Заработени премии, нето	8	85,128	5,131
Приходи од вложувања	9	14,798	5,952
Останати оперативни приходи	10	1,623	2,621
Останати приходи од осигурување	10	441	-
Вкупно приходи		101,990	13,704
Расходи			
Надомест на штети, нето	11	(25,842)	(720)
Резервирања за штети, нето	12	(5,766)	(932)
Дадени попусти		(1,238)	(362)
Оперативни расходи од работење	13	(63,009)	(21,540)
Останати технички расходи		(2,080)	(533)
Вкупно расходи		(97,935)	(24,087)
Добивка пред оданочување		4,055	(10,383)
Расход за данок од добивка	14	(289)	(73)
Нето добивка (загуба) за периодот		3,766	(10,456)
Друга сеопфатна добивка:			
		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		3,766	(10,456)
Заработувачка (загуба) по акција (Денари за 1 акција)			
	14	116	(483)

Одборот на Директори на Кроација Осигурување АД друштво за неживотно осигурување Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување, а во нивно име ги потпишал:

Извршен Директор
Драган Лазарески



КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	<u>Белешка</u>	<u>2010 (000) МКД</u>	<u>2009 (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	16	2,751	2,570
Материјални средства	17	6,470	5,586
Вложувања			
Вложувања во НБО		5,738	1,365
Вложувања кои се чуваат до доспевање	18	142,837	114,623
Вложувања во депозити	19	55,654	70,092
Побарувања	20	56,421	15,526
Однапред платени трошоци и друго	21	9,008	6,738
Парични средства	22	6,528	2,592
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>285,407</u>	<u>219,092</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	23	199,593	199,593
Законски резерви		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		(6,690)	(10,456)
Вкупно главнина		<u>192,903</u>	<u>189,137</u>
Технички резерви			
Преносни премии	8	72,442	26,053
Резервации за штети	12	6,698	932
Вкупно технички резерви		<u>79,140</u>	<u>26,985</u>
Обврски			
Обврски по основ на надомест на штети		152	184
Обврски по основ на реосигурување		2,119	117
Останати тековни обврски	24	11,093	2,669
Обврски по основ на кредити		-	-
Вкупно обврски		<u>13,364</u>	<u>2,970</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>285,407</u>	<u>219,092</u>

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД

Друштво за неживотно осигурување - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31.Декември

		2010	2009
	<u>Белешка</u>	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Парични текови од оперативно работење			
Приливи од осигурениците		100,180	18,305
Исплати на осигурениците		(25,874)	(536)
Исплати на реосигурувачите		(10,614)	(5,171)
Исплати за вработените		(17,470)	(6,073)
Исплати за останати расходи од работење		(34,555)	(13,577)
Платен данок на добивка		(197)	-
Нето парични текови од оперативно работење		11,470	(7,052)
Парични текови од инвестиционо работење			
Нето прилив (одлив) од депозити во банки	19	14,438	(70,092)
Нето прилив (одлив) од државни обврзници		(17,874)	(111,818)
Стектато вложување во НБО		(4,373)	(1,535)
Приливи од камати		2,965	1,405
Приливи од продажби на вложувања	9	864	1,255
Купени нематеријални средства	16	(915)	(2,910)
Купена опрема	17	(2,639)	(6,254)
Нето парични текови од инвестиционо работење		(7,534)	(189,949)
Парични текови од финансиско работење			
Уплата на акционерски капитал		-	199,593
Нето парични текови од финансиско работење		-	199,593
Нето зголемување (намалување) на парични средства		3,936	2,592
Парични средства на почетокот на годината	22	2,592	-
Парични средства на крајот од годината	22	6,528	2,592

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД

Друштво за неживотно осигурување - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31.Декември

	Основна главнина		Резерви на сигурност	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на обични акции	Износ			
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Почетна состојба на 01 Јануари 2009	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка					
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	(10,456)	(10,456)
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(10,456)	(10,456)
Трансакции со сопствениците					
Нова емисија на акции	32,500	199,593	-	-	199,593
Состојба на ден 31 Декември 2009	32,500	199,593	-	(10,456)	189,137
Сеопфатна добивка					
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	3,766	3,766
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	3,766	3,766
Трансакции со сопствениците					
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31 Декември 2010	32,500	199,593	-	(6,690)	192,903

1. . Основни информации

Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") запишано е во Централниот регистар на РМ под матичен број ЕМБС 6479570 на ден 6 Мај 2009 година.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Во рамките на својата основна дејност Друштвото ги врши следните осигурувања:

- осигурување од последици на несреќен случај - незгода;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила (каска);
- осигурување на воздухоплови (каска);
- осигурување на пловни објекти (каска);
- осигурување на стока во превоз (карго);
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- општо осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување од финансиски загуби;
- осигурување на правна заштита;
- осигурување на туристичка помош;

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Кроација Осигурување дд Загреб, ул.Мирамарска бр.22 Загреб, Хрватска.

Седиштето на Друштвото е регистрирано во Скопје, на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, а својата дејност ја обавува преку Дирекција и 10 експозитури.

Друштвото има вкупно 42 вработени со 31.декември 2010 година.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3,250,000 ЕУР, поделен на 32,500 обични акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР.

Одборот на Директори на Друштвото го сочинуваат:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - Извршен член и овластено лице: | Драган Лазарески |
| - Неизвршни членови: | Владо Ошуст |
| | Гзим Реџеџи |
| | Јаков Сучевиќ |
| | Ристо Малчевски |

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 31, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2010 и 2009 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се мерат според методот на амортизирана набавна вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2. Договори за осигурување

(а) Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.2. Договори за осигурување (Продолжение)

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не. Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи. Меѓународната пракса кај имотните осигурувања не бара дополнителни тестирања на соодветноста на резервациите за штети, затоа што самиот метод на нивно формирање ја обезбедува доволната висина.

(б) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.2. Договори за осигурување (Продолжение)

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(в) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(г) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3. Приходи од вложувања

Приходите од вложувања ги вклучуваат приходите по основ на камати и доспеани дисконти од пласирани средства во финансиски инструменти, како и приходот оставрен при продажба на вложувањата и истите се искажуваат како приходи во согласност со прописите или според договорот склучен помеѓу страните.

3.4. Приходи од надомести и провизии

Надоемстоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.5. Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31. Декември 2010 и 2009, се следните:

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.5. Трансакции во странска валута (Продолжение)

	2010	2009
1 ЕУР =	61.5050 МКД	61.1723 МКД
1 УСД =	46.3140 МКД	42.6651 МКД

3.6. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи во 2009 и 2010 година, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени расходи кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени расходи) и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти.

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.7. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработувачка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертабилни хартии од вредност (конвертабилни приоритетни акции или обврзници) и опции на акции овозможени за вработените.

3.8. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити чии што рок на доспеаност е пократок од 90 дена.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.9. Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.10. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови, а генерална исправка се спроведува на побарувања постари од 90 дена.

3.11. Материјални средства

Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.

Материјалните трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на средствата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдени стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Применетите годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на средствата за 2010 година се следните:

	2010	2010	2009	2009
Мебел и опрема	20 %	5 години	20 %	5 години
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Останата опрема	20 %	5 години	20 %	5 години

3.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2010 година изнесува 20% годишно (2009: 20%).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средстваото намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото располага со вложувања во финансиски средства кои ги класифицира како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање.

Вложувањата во финансиски инструменти се почетно признаени по набавна вредност вклучувајќи го и трошокот за пренос. Трансакционите трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ.

Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Сите реализирани и нереализирани приходи се вклучени во приходите од вложувања.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Капитал

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Согласно законските одредби Друштвото е должно да издвојува законски и резерви на сигурност.

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 15% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 20% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Резервите на сигурност исто се формираат со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.17. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.19. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определиви плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- а) побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и соодветно обезбедување, како и договор за гаранција од страна на трето лице.
- б) кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2010 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2010 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на услуги на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во МКД на 31.Декември 2009 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	159,002	170,324	2,149	-
УСД	-	-	-	117
Вкупно	159,002	170,324	2,149	117

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	15,685	17,032	(15,685)	(17,032)
УСД	-	(12)	-	12
Нето Ефект	15,685	17,021	(15,685)	(17,021)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано средства кај банки договорени по варијабилни каматни стапки.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31.Декември	
	2010	2009
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	1	51
- Побарувања	56,421	15,526
- Останати побарувања	-	99
	56,422	15,676
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	6,527	2,541
- Депозити во банки	55,654	70,092
- Вложувања во НБО	5,738	1,365
	67,919	73,998
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања кои се чуваат до доспевање	142,837	114,623
	142,837	114,623
	267,178	204,297
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски за штети	152	184
- Обврски кон реосигурители	2,119	117
- Останати тековни обврски	11,093	2,669
	13,364	2,970
	13,364	2,970

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на депонираните средства. Анализата е направена на салдата на депозити во банки на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2010	2009	2010	2009
Депозити во банки	1,113	1,402	(1,113)	(1,402)
Кредити	-	-	-	-
Нето Ефект	1,113	1,402	(1,113)	(1,402)

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2010 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	6,528	--	-	-	6,528
Депозити во банки	-	1,500	54,154	-	55,654
Вложувања	-	-	-	148,575	148,575
Побарувања	56,421	-	-	-	56,421
Останати побарувања	-	-	-	-	-
	62,949	1,500	54,154	148,575	267,178
Обврски за штети	152	-	-	-	152
Реосигурување	2,119	-	-	-	2,118
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	10,928	165	-	-	11,093
	13,199	165	-	-	13,364

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2009 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,592	-	-	-	2,592
Депозити во банки	-	14,810	55,282	-	70,092
Вложувања	-	-	-	115,988	115,988
Побарувања	5,075	10,451	-	-	15,526
Останати побарувања	99	-	-	-	99
	7,766	25,261	55,282	115,988	204,297
Обврски за штети	184	-	-	-	184
Обврски кон реосигури	117	-	-	-	117
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	2,669	-	-	-	2,669
	2,970	-	-	-	2,970

7. Сегментно известување

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Бруто запишани (полисирани) премии	141,272	33,631
Промени во резерви за преносни премии	<u>(46,389)</u>	<u>(26,053)</u>
	94,883	7,578
Бруто премија предадена во реосигурување	(11,402)	(5,288)
Промени во премија предадена во реосигурување	<u>1,647</u>	<u>2,841</u>
	(9,755)	(2,447)
Вкупно заработена премија, нето	<u>85,128</u>	<u>5,131</u>

8.1. ПОЛИСИРАНИ ПРЕМИИ ПО ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	Преносна премија 2010	Тековна премија 2010	Преносна премија 2009	Тековна премија 2009
Класа	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД
Имот	3,510	2,268	1,158	261
Каско	9,473	6,944	3,639	924
Незгода	6,905	4,340	3,344	865
АО и зелена карта	47,212	45,836	16,353	4,763
Транспорт	625	1,363	234	221
Патничко осигурување	1,286	4,727	155	114
Пожар	2,091	2,420	749	314
Општа одговорност	1,340	932	401	116
Вкупно	<u>72,442</u>	<u>68,830</u>	<u>26,033</u>	<u>7,578</u>
Вкупно	<u>141,272</u>		<u>33,611</u>	

8.2. ПРЕМИЈА ПРЕДАДЕНА ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Реосигурување кај Кроација Лојд		
Зелена карта и Автоодговорност	8,502	5,171
Транспорт	281	117
Пожар	2,220	-
Општа одговорност	399	-
Вкупно	<u>11,402</u>	<u>5,288</u>
Преносна премија од реосигурување		
Зелена карта и Автоодговорност	3,410	2,841
Пожар	1,078	-
Вкупно	<u>4,488</u>	<u>2,841</u>

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од камати	2,984	1,711
Приходи од продажба на вложувања	864	1,255
Курсни разлики, нето	610	181
Останати приходи од вложувања	10,340	2,805
Вкупно	14,798	5,952

9.1. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од камати на сметки во банки	79	21
Приходи од камати по видување	-	36
Приходи од камати на орочени средства	2,905	1,654
Вкупно	2,984	1,711

Приходите од камати се заработени од следниве банки:

	период на	2010	2009
	орочување	(000) МКД	(000) МКД
<i>Денарски депозити со девизна клаузула</i>			
Шпаркасе Банка АД Скопје	1 година	1,867	558
Стопанска Банка АД Скопје	1 година	584	529
<i>Девизни депозити</i>			
Охридска Банка АД	1 година	-	484
<i>Денарски депозити</i>			
Охридска Банка АД	3 месеци	287	36
Шпаркасе Банка АД Скопје	1 месец	167	47
<i>Депозити по видување</i>			
Жиро сметки		79	21
Вкупно		2,984	1,711

9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛОЖУВАЊА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Капитална добивка од продажба на обврзници	1,035	1,365
Трансакциски трошоци	(171)	(110)
Вкупно	864	1,255

Во текот на 2010 година, продадени се 400,000 државни обврзници, кои иницијално се купени со дисконт од 16.00 до 22.00%, а се продадени по цена од 86 до 88%, при што е остварена нето капитална добивка од 864 илјади МКД.

9.3. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Амортизација на:</i>		
Недоспеани камати од државни обврзници	3,363	1,260
Недоспеан дисконт од државни обврзници	6,977	1,545
Вкупно	10,340	2,805

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од отпис на обврски	4	2,353
Приходи од регреси	1,470	260
Останати приходи	87	8
Вишоци	49	-
Други вонредни приходи	13	-
Вкупно	1,623	2,621

10.1. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Провизија по основ на договори за реосигурување	441	-
Вкупно	441	-

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ, НЕТО

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Надоместоци по основ на исплатени штети:</i>		
Незгода	1,215	28
Каско	9,028	86
Имотни осигурувања	279	6
Пожар	1,160	
Автоодговорност	11,718	600
Патничко осигурување	2,437	
Извидување и проценка на штети	5	-
Вкупно надомест на штети	25,842	720

12. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Резервирања за:</i>		
Настанати и пријавени штети	4,805	776
Настанати непријавени штети (ИБНР)	961	156
Вкупно расходи од сигурување	5,766	932

13. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Бруто плати на вработени	17,470	6,073
Амортизација	2,489	1,008
Амортизација на вложувања во туѓи средства	955	512
Трошоци за провизии	10,534	1,880
Трошоци за пропаганда и реклама	10,087	2,825
Нематеријални трошоци	3,550	2,039
Расходи во фаза на основање	-	2,223
Закупнина	4,119	1,265
Транспортни услуги (ПТТ трошоци)	2,617	717
Надомести за членови на Одбор на Директори	890	518
Потрошени материјали и енергија	2,185	699
Трошоци за НБО	3,767	551
Банкарски услуги и членарина на здруженија	984	480
Исправка на вредност на побарувања	1,166	-
Надомест на трошоци на вработените	2,149	749
Останати оперативни расходи	47	1
Вкупно оперативни расходи	63,009	21,540

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Непризнаени расходи:		
Надомести на вработени (непризнати)	192	132
Репрезентација и спонзорства	2,333	884
Надоместоци на Одбор на директори	460	259
Исправка на побарувања (посебна резерва од 25%)	291	-
Премии за осигурување (лица)	216	239
Даночна основа	3,492	1,514
Пресметан данок од добивка по 10%	349	151
Други ослободувања (учество на странско лице)	(60)	(78)
Данок од добивка во биланс на успех	289	73
Добивка (загуба) пред оданочување	4,055	(10,383)
Ефективна даночна стапка	7.13%	0.00%

15. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	3,766	(10,456)
	акции	акции
	2010	2009
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1.Јануари	32,500	-
Издадени обични акции во 2009 (месец Април)	-	21,667
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.декември	32,500	21,667
Основна заработувачка (загуба) по акција (во МКД)	116	(483)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Почетна состојба	2,910	-
Набавки	915	2,910
Вкупно набавна вредност	3,825	2,910
Почетна состојба	(340)	-
Амортизација за годината	(734)	(340)
Вкупно акумулирана амортизација	(1,074)	(340)
Нето сегашна вредност	2,751	2,570

Нематеријалните средства се состојат од набавен апликативен софтвер за осигурително работење.

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Компјутери (000) МКД	Опрема (000) МКД	Останата опрема (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1. Јануари	3,215	1,972	1,067	6,254
Набавки	1,052	1,220	367	2,639
Друго	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември	4,267	3,192	1,434	8,893
Акумулирана амортизација				
Состојба со 1. Јануари	418	185	65	668
Амортизација	950	543	262	1,755
Друго	-	-	-	-
Состојба со 31.Декември	1,368	728	327	2,423
Сегашна вредност:				
на 31.12.2009	2,797	1,787	1,002	5,586
на 31.12.2010	2,899	2,464	1,107	6,470

Друштвото не располага со сопствен деловен простор односно користи простор земен под оперативен наем за кој се плаќа месечна закупнина (Види: Белешка 12).

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Вложувања во државни обврзници - номинална вредност	167,924	139,566
Дисконт на обврзници	(25,087)	(24,943)
Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање	142,837	114,623

Заклучно со 31.Декември 2010 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 142,837 илјади МКД купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно (освен од првата емисија со 1 % фиксна каматна стапка годишно).

19. ДЕПОЗИТИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Депозити во банки:		
Шпаркасе банка АД Скопје	32,654	33,275
Стопанска банка АД Скопје	-	18,465
Охридска банка АД Скопје	23,000	18,352
Вкупно депозити во банки	55,654	70,092

Со состојба на 31.Декември 2010 година, Друштвото има орочени депозити во банки во износ од 55,654 илјади МКД, со рок на орочување од еден месец до една година и каматни стапки кои се движат од 3.25% до 7.65% годишно. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходите од вложувања.

20. ПОБАРУВАЊА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања од премии:		
Побарувања од посредници	24,422	7,685
Побарувања од осигуреници	30,396	7,279
	54,818	14,964
Исправка на вредност на побарувања за премии	(1,166)	-
	53,652	14,964
Останати побарувања:		
Побарувања од НБО за учество во Гарантен фонд	-	170
Побарувања по основ на регрес	498	169
Побарувања по камати	325	207
Дадени аванси и други депозити	1,688	-
Други побарувања	258	16
	2,769	562
Вкупно побарувања	56,421	15,526
Побарувања од посредници:		
Еуромак Брокер АД	21,969	7,093
ОБД Виасс	699	559
Хисар туризам	671	-
Мобилити брокер	354	-
Останати	729	33
Вкупно побарувања од посредници	24,422	7,685
Доспевање на побарувањата:		
Недоспеани	21,125	9,889
До 90 дена	19,744	4,605
од 91-180 дена	7,972	470
од 180-270 дена	3,442	-
од 270-365	1,672	-
Над 365 дена	863	-
	54,818	14,964

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПОБАРУВАЊА (Продолжува)

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања од осигуреници:		
Општа болница Куманово	1,371	-
Општа болница Прилеп	850	-
Охридска Банка АД	744	342
Кумал Ск ДООЕЛ	592	-
ДТТУ Еуротурист Гостивар	577	-
ЈП Чистота и зеленило	546	-
ТА ТОТО ДООЕЛ	520	-
Визба - Валандово ДООЕЛ	483	602
Ингра Подружница	481	-
Стоматолошки клиници	383	-
Ј.П. Охридски Комуналец	375	258
Трансмет ДОО	350	-
Останати осигуреници (правни и физички лица)	23,124	6,077
Вкупно побарувања од осигуреници	30,396	7,279

21. ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ И ДРУГО

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Однапред платени трошоци	8,910	6,569
Недоспеана камата од депозити	-	99
Ситен инвентар во употреба	98	70
Вкупно	9,008	6,738

21.1. ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Трошоци за вложувања во туѓи средства	2,765	3,720
Преносна премија за реосигурувања	4,488	2,841
Однапред фактурирана премија за реосигурување	1,655	-
Однапред платени трошоци	2	8
Вкупно	8,910	6,569

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки во банки	6,516	2,122
Благајни	1	51
Девизна сметка	11	419
Вкупно	6,528	2,592

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2010	2010	2009	2009
	Акции	(000) МКД	Акции	(000) МКД
Обични акции	32,500	199,593	32,500	199,593
Вкупно	32,500	199,593	32,500	199,593

Единствен сопственик на Друштвото е Кроација Осигурување д.д. Загреб. Акционерскиот капитал се состои од издадени и целосно уплатени 32,500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР или вкупен износ од 199,593 илјади МКД.

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Обврски кон добавувачи	4,310	1,498
Обврски спрема НБО	5,610	378
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	721	533
Обврски спрема посредници	72	142
Обврски за данок од добивка	165	73
Други обврски	215	45
Вкупно	11,093	2,669

25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во 26 предмети од страна на физички лица во вкупен износ од 6,077 илјади МКД по основ на надомест на штета. Според проценката и информациите од адвокатите најголем дел од овие предмети немаат основа и се очекува да се одбие тужбеното барање, додека за помал дел од нив постои основ и истите се резервирани во рамките на Резервациите за штети во износ од 342 илјади МКД.

б) гаранции на други

Друштвото нема дадено гаранции за други друштва или хипотеки на својот имот за обезбедување на обврски.

26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со својот акционер, неговите поврзани друштва, како и со членовите на Одборот на Директори како клучен менаџерски персонал на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

	2010	2009
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања	-	-
Обврски за реосигурување	2,119	117
Обврски за осигурување на менаџмент	-	31
Расходи за надомести на членови на ОД	890	518
Расходи за осигурување на менаџмент	216	215
Расходи за реосигурување	9,755	2,447
Средства од реосигурување (однапред платени трошоци)	4,488	2,841
Однапред фактурирана премија за реосигурување	1,655	-

Обврските за реосигурување во износ од 2,119 илјади МКД претставуваат обврски спрема реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб. Оваа обврска го вклучува и износот на однапред фактурирана премија за реосигурување во износ од 1,655 илјади МКД.

Во текот на 2010 година, Друштвото има евидентирано трошоци за надомести на членовите на Одборот на Директори во износ од 890 илјади денари, како и трошоци за осигурување на менаџментот во износ од 216 илјади денари.

Во текот на 2010 година, Друштвото има евидентирано трошоци за реосигурување во износ од 9,755 илјади денари, како и однапред платени трошоци (средства од реосигурување) во износ од 4,488 илјади МКД добиено од реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Друштвото нема други трансакции со поврзаните субјекти.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба не се случиле настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Согласно тековните подзаконски акти кои ја регулираат материјата за Годишна сметка и нејзина содржина, истата се состои само од Биланс на состојба и Биланс на успех, со оглед дека објаснувачките белешки не се пропишани.

Исто така, како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според МСФИ објавени во Сл.Весник на РМ, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање. Доколку има такви разлики, истите се обелоденети во белешките кон финансиските извештаи.



Годишна сметка за 2010 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех



<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> </table>				
Вид. раб.	Период	Контролор						
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26						
Идентификационен број	10161471915710	Резервни кодекси						

Назив на друштвото за осигурување Кредитна Осигурување АД - Кредитно за минимално осигурување
 Адреса, седиште и телефон ул. Мило Улибаровски Дасини бр. 30 Скопје тел: 31251-113
 Вид на работа Деловно осигурување
 Единствен даночен број 4080009502945

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31.12. 2010 година

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	Слика на АДП	ИЗНОС	
		предходна година	тековна година
1	2	3	4
А К Т И В А:			
А. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	0 0 1		
Б. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005)	0 0 2	2570725	2751320
1. Основачки издатоци	0 0 3		
2. Гудвил (Goodwill)	0 0 4		
3. Останати нематеријални средства	0 0 5	2570725	2751320
В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 007 до 011)	0 0 6	5586031	6470141
1. Земјишта и градежни објекти	0 0 7		
2. Постројки и опрема	0 0 8	5586031	6470141
3. Аванси за материјални средства	0 0 9		
4. Материјални средства во подготовка	0 1 0		
5. Останати материјални средства	0 1 1		
Г. ВЛОЖУВАЊА (013+017+025)	0 1 2	183036175	199286636
И. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И УЧЕСТВО ВО ВЛОЖУВАЊА (014+015+016)	0 1 3	1365024	5438194
1. Вложување (во акции или удели) во поврзани субјекти	0 1 4		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
1	2	3	4
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале поврзаните субјекти и заеми и кредити на поврзани субјекти	0 1 5		
3. Учество во вложувања (партиципации)	0 1 6	1365024	5738194
II. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (од 018 до 024)	0 1 7	181671151	193548442
1. Акции и други хартии од вредности кои донесуваат променлив приход	0 1 8		
2. Должнички хартии од вредност и други хартии од вредност со фиксен приход	0 1 9	111578755	137409791
3. Учество во заеднички вложувања	0 2 0		
4. Заеми и кредити обезбедени со хипотека	0 2 1		
5. Останати заеми и кредити	0 2 2		484740
6. Дадени депозити	0 2 3	70092396	55653911
7. Останати неспомнати вложувања	0 2 4		
III. ДЕПОЗИТИ ДАДЕНИ НА РЕОСИГУРУВАЧИ	0 2 5		
Д. ВЛОЖУВАЊА ЗА СМЕТКА И РИЗИК НА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОЛИСАТА ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ	0 2 6		
Г. ПОБАРУВАЊА (028+032+033)	0 2 7	15526176	55337204
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИТЕ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊА (029+030+031)	0 2 8	15303171	54151452
1. Побарувања од осигуреници	0 2 9	7278688	14990273
2. Побарувања од застапник	0 3 0	7684727	38562889
3. Останати побарувања од непосредните работи на осигурување	0 3 1	339755	598290
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИТЕ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0 3 2		
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	0 3 3	223005	1735752
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (035+036+037)	0 3 4	2662008	6625731
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 3 5	2592471	6527887
II. ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0 3 6		
III. ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ СРЕДСТВА	0 3 7	69537	91842
Ж. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ (АВР) (039+040+041)	0 3 8	9711318	14336698

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
1	2	3	4
1. Камати и наемнини недостасани за наплата	0 3 9	3142398	5426940
2. Разграничени трошоци (провизија)	0 4 0		
3. Останати неплатени трошоци за идните периоди за недостасана наплата на приходи	0 4 1	6568920	8909728
3. ВКУПНО АКТИВА (001+002+006+012+026+027+034+038)	0 4 2	219092433	285407730
S. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- АКТИВА	0 4 3		
П А С И В А:			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (045+048+049+050+054-055+056-057)	0 4 4	189137049	192903455
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (046+047)	0 4 5	199533125	199533125
1. Уплатен капитал	0 4 6	199533125	199533125
2. Запишан а неплатен капитал	0 4 7		
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0 4 8		
III. РЕВОЛАРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0 4 9		
IV. РЕЗЕРВИ (051+052+053)	0 5 0		
1. Резерви на сигурност (законски)	0 5 1		
2. Статутарни резерви	0 5 2		
3. Останати резерви	0 5 3		
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0 5 4		
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0 5 5		-10456076
VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	0 5 6		3766406
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)	0 5 7	-10456076	
Б. ОБВРСКИ ОД ВТОР РЕД	0 5 8		
В. ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (060+063+066+069+072+073)	0 5 9	26985142	791140386
1. Преносни премии (061-062)	0 6 0	26052965	12442184
а) Бруто износ	0 6 1	26052965	12442184
б) Удел за работи на осигурување предадени во реосигурување (-)	0 6 2		
2. Математичка резерва за животно осигурување (064-065)	0 6 3		
а) Бруто износ	0 6 4		
б) Удел за работи предадени во реосигурување (-)	0 6 5		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
	2	3	4
3. Резерва за штети (067-068)	0 6 6	932177	6698202
а) Бруто износ	0 6 7	932177	6698202
б) Удел во реосигурување (-)	0 6 8		
4. Резерва за повраќај на премија, зависни и независни од резултатот (бонуси и попусти) (070-071)	0 6 9		
а) Бруто износ	0 7 0		
б) Удел во реосигурување (-)	0 7 1		
5. Законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета (израмнување)	0 7 2		
6. Останати осигурително технички резерви (074-075)	0 7 3		
а) Бруто износ	0 7 4		
б) Удел во реосигурување (-)	0 7 5		
Г. НЕОСИГУРИТЕЛНИ - ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (077+078+079)	0 7 6		
1. Резерви за пензии и слични обврски	0 7 7		
2. Резерви за даноци и придонеси	0 7 8		
3. Останати неосигурителни-технички резерви	0 7 9		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (081+082)	0 8 0		
1. Посебна резерва	0 8 1		
2. Останати неспомнати резерви	0 8 2		
Г. ДЕПОЗИТИ ЗАДРЖАНИ ОД РАБОТИТЕ ПРЕДАДЕНИ ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	0 8 3		
Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (од 085 до 095)	0 8 4	2970242	13363880
1. Обврски спрема поврзани субјекти	0 8 5	378027	5610228
2. Обврски спрема субјекти со кои осигурителното друштво е поврзано по основ на учество во вложувања	0 8 6		
3. Обврски по основ на заеми и кредити	0 8 7		
4. Обврски по основ на хартии од вредност	0 8 8		
5. Обврски спрема добавувачи	0 8 9	1497553	4310168

ПОЗИЦИЈА	Слика на АСП	ИЗНОС											
		претходна година						тековна година					
1	2	3						4					
6. Обврски за заклучени депозити и гаранции	0 9 0												
7. Обврски од самостојно заклучени работи на осигурување	0 9 1						183808						151651
8. Обврски настанати од дејностите во реосигурувањето и соосигурувањето	0 9 2						117287						214822
9. Обврски за даноци, придонеси и други давачки	0 9 3						23004						56745
10. Обврски спрема вработени	0 9 4												
11. Останати обврски	0 9 5						770563						11086875
Ж. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0 9 6												
З. ВКУПНО ПАСИВА (044+058+059+076+080+083+084+096)	0 9 7						219082433						285407730
С. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0 9 8												

Во СкопјеНа ден 28.02 2011 година

Лиде, одговорно за составување на билансот

М П



Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на билансните шеми за осигурителни и реосигурителни друштва ("Службен весник на РМ", бр. 36/99).

Печат и дата на приемот

Контролата ја извршиле:
1. _____
2. _____



<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td></tr> </table>							
Вид. раб.	Период	Контролор									
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td></tr> </table>				<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td><td style="width: 33.33%;"></td></tr> </table>			
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26									
Идентификационен број	Идентификационен број	Резервни кодекси									

Назив на друштвото за осигурување: КОМПАНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД ДИПЛОМА ЗА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Адреса, седиште и телефон: УЛ. "МАРИЈА ТЕРЗИЈА" БР. 20 СКОПЈЕ ТЕЛ. 31251-113

Вид на работа: КОМПАНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ

Единствен идентификационен број: 4080004502945

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

во периодот од 01.01 до 31.12 2010 година ,

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
1	2	3	4
A. ТЕХНИЧКА ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТИ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ:			
I. Пресметани премии (приходувани) (202-203+204-205) или (202-203-204+205)			
1. Пресметана бруто премија	2 0 2	5130743	85122889
2. Преостапени премии на реосигурување (-)	2 0 3	-5288349	-11402271
3. Промена на преносната премија (+) или (-)/	2 0 4	-26052966	-46389218
4. Промена на преносната премија - дел за реосигурување (+) или (-)/	2 0 5	2840569	1647657
II. Останати технички приходи, намалени за реосигурување			
III. Распоредени приходи од вложувања од нетехнички резултат (+) (позиција B, VIII, под АОП 314)			
IV. Надоместоци за исплата на штети, намалени за реосигурување (209+212)			
1. Надоместоци по основ на исплатени штети (210-211)	2 0 9	1652353	31602323
1.1. Бруто износ	2 1 0	720176	25841299
1.2. Учество во штети на реосигурување (-)	2 1 1	720176	25841299

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
	2	3	4
2. Промена во резервата за штети /(+)/ или (-)/ (213-214-215)	2 1 2	832177	5766024
2.1. Бруто износ	2 1 3	832177	5766024
2.2. Дол за реосигурување штети (-)	2 1 4		
2.3. Намалување на резервата (-)	2 1 5		
V. Промена во останатите технички резервирања, намалени за реосигурување /(+)/ или (-)/ (217+218) или (217-218) или (218-217)	2 1 6		
1. Промена во резервата за можните загуби и ризици чиј рок не е истекнат/освен ако не е вклучено под 1.3 (+) или (-)/	2 1 7		
2. Промена во останатите осигурително технички резерви кои не се искажани во останатите позиции /(+)/ или (-)/	2 1 8		
VI. Трошоци по основ на резерви за бонуси и полустии, намалени за реосигурување (220+221)	2 1 9	362202	1611696
1. Независни од техничкиот резултат	2 2 0	362202	460220
2. Зависни од техничкиот резултат	2 2 1		1145476
VII. Приходи од останати работи за осигурување и реосигурување	2 2 2	259624	1553590
VIII. Расходи од работењето-трошоци за спроведување на осигурувањето-нето (224+227+232-233+234+235) или (224+227+232-233-234+235)	2 2 3	22071560	64227749
1. Трошоци за осигурување (225+226)	2 2 4	2413611	12613573
1.1. Провизија	2 2 5	1880734	10533765
1.2. Останати трошоци за осигурување	2 2 6	532877	2079808
2. Општи административни трошоци (228+231)	2 2 7	6072759	17469609
2.1. Трошоци за вработените (229+230)	2 2 8	6072759	17469609
- Нето плати и надоместоци	2 2 9	4140545	11948097
- Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично	2 3 0	1932214	5521512
2.2. Останати административни трошоци	2 3 1		
3. Амортизација и вредносно усогласување на опремата и останати материјални средства	2 3 2	1007876	2489360
4. Провизија (од реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)	2 3 3		440952

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АЗР	ИЗНОС	
		претходна година	текувава година
1	2	3	4
5. Прочени на работнички трошоци (+) или (-)	2 3 4	-5111801	-854892
6. Останати расходи од работнички наплата за реституирање	2 3 5	12065613	31141167
IX. Останати осигурителни технички трошоци за сопствена сметка наплата за реституирање	2 3 6		
X. Промени во резервите за издржување и резервите за непредвидена штета (+) или (-) (238+239) или (238-239) или (239-238)	2 3 7		
1. Промени во законските или статутарно поставените резерви за издржување и резервите за непредвидена штета (+) или (-)	2 3 8		
2. Промени во другите резерви за кармувања и резервите за непредвидена штета (+) или (-)	2 3 9		
XI. Останати резерви (-)	2 4 0		
XII. Технички резултат од работи на индивидуално осигурување (201+206+207-208 (+) или (-) 218-219 +220-221-226 (+) или (-) 237-240) (класификација B1 код АЗР 296)	2 4 1	-1186957470	-10365297
Б. ТЕХНИЧКА ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ			
I. Премислени премии (прикодуван, (243-244+245-246) или (243-244+245-246))	2 4 2		
1. Премислени бруто премии	2 4 3		
2. Премислени премии на осигурување (+)	2 4 4		
3. Промена на промишлата премия (+) или (-)	2 4 5		
4. Промена на промишлата премия - дил за реституирање (+) или (-)	2 4 6		
II. Приходи од вложување (247+248+251+254)	2 4 7		
1. Приходи од учество во вложувања во европски субјекти	2 4 8		
2. Приходи од вложување и купување	2 4 9		
2.1. Приходи од земјата и градежни објекти	2 5 0		
2.2. Приходи од квалитет	2 5 1		
2.3. Приходи од други вложувања	2 5 2		
3. Приходи од приклучување, запознавање на вредност	2 5 3		
4. Добивка од продажба (реализација) на инвестициите	2 5 4		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
		претходна година						тековна година					
1	2	3						4					
IX. Расходи од работењето-трошоци за спроведување на осигурувањето-нето (275+276+283-284+285+286) или (275+276+283-284-285+286)	2 7 4												
1. Трошоци за осигурување (276+277)	2 7 5												
1.1. Провизија	2 7 6												
1.2. Останати трошоци за осигурување	2 7 7												
2. Општи административни трошоци (279+282)	2 7 8												
2.1. Трошоци за вработените (283+281)	2 7 9												
- Нето плати и надоместоци	2 8 0												
- Трошоци за даноци, социјални и пензијско осигурување и слично	2 8 1												
2.2 Останати административни трошоци	2 8 2												
3. Амортизација и вредносно усогласување на опремата и останати материјални средства	2 8 3												
4. Провизија (од) реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)	2 8 4												
5. Промена на разграничени трошоци (+) или (-)	2 8 5												
6. Останати расходи од работењето, намалени за реосигурување	2 8 6												
X. Трошоци од вложувања (288+289+290+291)	2 8 7												
1. Трошоци, вклучувајќи и камати, кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти	2 8 8												
2. Останати трошоци поврзани со управување на вложувањата, вклучувајќи и камати	2 8 9												
3. Усогласување на вредноста (намалување) на вложувањата	2 9 0												
4. Загуби остварени при продажбата (реализација) и вложувања	2 9 1												
XI. Расходи по основ на нереализирани загуби од вложувања	2 9 2												

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
1	2	3	4
XII. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2 9 3		
XIII. Распореден приход од вложувања пренесен на нетехнички резултат (-) (позиција В, V, под АОП 307)	2 9 4		
XIV. Технички резултат од работи на животно осигурување (242+247+255+256-257) (+) или (-) 265-270+273-274-287-292-293-294) (позиција В, II под АОП 297)	2 9 5		
В. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ - ВКУПНА ПРЕСМЕТКА:			
I. Технички резултат од работи на неживотно осигурување (А XII, под АОП 241)	2 9 6	-18695748	-10765297
II. Технички резултат од работи на животно осигурување (Б XIV, под АОП 295)	2 9 7		
III. Приходи од вложувања (299+300+304+305)	2 9 8	5777109	14298508
1. Приходи од учество во вложувања во поврзани субјекти	2 9 9		
2. Приходи од вложувања (301+302+303)	3 0 0	4521512	13434501
2.1. Приходи од земјишта и градежни објекти	3 0 1		
2.2. Приходи од камати	3 0 2	2971089	6347361
2.3. Приходи од други вложувања	3 0 3	1550423	7087140
3. Приходи од припишувања (зголемување на вредноста)	3 0 4		
4 Добивка од продажба (реализација) на вложувањата	3 0 5	1255597	864007
IV. Приходи по основ на нереализирани добивки од вложувања	3 0 6		
V. Распореден приход од вложувања од технички резултат од работи на животно осигурување (+) (позиција Б, XIII, под АОП 294)	3 0 7		
VI. Трошоци од вложувања (309+310+311+312)	3 0 8	5007	110162
1. Трошоци, вклучувајќи и камати, кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти	3 0 9		
2. Останати трошоци поврзани со управување на вложувањата, вклучувајќи и камати	3 1 0		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		претходна година	тековна година
1	2	3	4
3. Усогласување на вредноста (намалување) на вложувањата	3 1 1	5007	110162
4. Загуби остварени при продажбата (реализација) и вложување	3 1 2		
VII. Расходи по основ на нереализирани загуби од вложувањата	3 1 3		
VIII. Распоредени приходи од вложувања на нетехнички резултат од работи на неживотно осигурување (-) (позиција А, III, под АОП 207)	3 1 4		
IX. Останати приходи	3 1 5	188545	666649
X. Останати трошоци, вклучувајќи ги и вредносните усогласености	3 1 6	1404	46793
XI. Добивка од редовното работење пред оданочување (296+297+298+306+307+313) -(308+313+314+316)	3 1 7		4042905
XII. Загуба од редовното работење пред оданочување (308+313+314+316)-(296+297+298 +306+307+313)	3 1 8	-12736505	
XIII. Данок и придонеси од добивката од редовното работење (Дел од Даночниот биланс)	3 1 9	72655	289203
XIV. Добивка од редовното работење по оданочувањето (317-319)	3 2 0		3753702
XV. Загуба од редовното работење по оданочувањето (319-317) или (318+319)	3 2 1	-12809160	
XVI. Вонредни приходи	3 2 2	2353084	12781
XVII. Вонредни расходи	3 2 3		27
XVIII. Добивка од вонредните активности пред оданочување (322-323)	3 2 4	2353084	12704
XIX. Загуба од вонредните активности пред оданочување (323-322)	3 2 5		
XX. Данок и придонеси од добивката од вонредните активности (Дел од Даночниот биланс)	3 2 6		
XXI. Добивка од вонредните активности по оданочување (324-326)	3 2 7		12704
XXII. Загуба од вонредните активности по оданочување (327-324) или (325+326)	3 2 7		

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
		претходна година						тековна година					
1	2	3						4					
XXIII. Останати даноци и придонеси кои не се искажани во претходните позиции	3 2 9												
XXIV. Добивка за финансиската година (320+327-329) или (320-328-329) или (327-321-329)	3 3 0												3766406
XXV. Загуба за финансиската година (321+328+329) или (321-327+329) или (328-320+329)	3 3 1												-10456076

Во Скопје
 На ден 28.02 2011 година

Лице одговорно за составување на билансот.
[Signature]

М. П. [Signature]
 КРОАЦИЈА ОСИГУРОВАЊЕ
 Скопје
 Раководител


Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на билансите важеи за осигурителни и реосигурителни друштва ("Службен весник на РМ", бр. 36/99).

Печат и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

1. _____

2. _____



Годишен извештај за 2010 година

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ
ОД I – XII 2010 година**

Содржина

- I. Вовед
- II. АНАЛИЗА НА ПАЗАРНИОТ УДЕЛ
- III. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – НЕЖИВОТ
 - 1. Организациска структура
 - 2. Менаџмент и организација на работењето
 - 3. Основна главнина и акции
- IV. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
 - 1. Биланс на успех за 2010 г.
 - 2. Биланс на состојба на ден 31.12.2010 г.
 - 3. Извештај за паричните текови за 2010 г.
 - 4. Извештај за промените на капиталот на ден 31.12.2010 г.
- V. ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО
- VI. БЕЛЕШКИ КОН СМЕТКАТА НА ДОБИВКА И ЗАГУБА
- VII. БЕЛЕШКИ КОН БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2010 г.
- VIII. АНАЛИЗА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ПО ГРУПИ И ВИДОВИ
 - 1. Лични неживотни осигурувања
 - 2. Осигурување на моторни возила
 - 3. Осигурување на имот
 - 4. Осигурување на превоз
 - 5. Патничко осигурување
- IX. ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
 - 1. Осврт на финансискиот пазар на РМ
 - 2. Вложување на средства на Друштвото
 - 3. Управување со ризици
- X. АКТУАРСКО МИСЛЕЊЕ

I. ВОВЕД

Осигурителниот сектор во Р. Македонија беше под влијание на воглавно неповолни стопански движења предизвикани од регионалната и глобалната криза, а македонскиот БДП согласно рецесискиот тренд за 2010 г. бележи индекс од – 1,5%. Намалувањето на премиите поради помалите инвестиции и внатрешната потрошувачка доведоа до пад на имотните, автомобилските каско осигурувања, транспортните и патничките осигурувања. Овој пад е донекаде компензиран со владините мерки за стимулација на надворешната потрошувачка со законот за увоз на стари возила од странство кој влијаеше на одржување на полисираната премија за автоодговорност на минатогодишното ниво . Согласно на ова, полисираната премија во РМ бележеше исто ниво во однос на 2009 година.

Во 2010 година Друштвото оствари вкупна пресметана премија во износ од 141.271.719 денари или 94% од планираната и опфати 2,4 % од пазарот на осигурување. Растот на полисираната премија во 2010 година е за 420% во однос на 2009 година кога Друштвото започна да работи. Вреди да се нагласи дека Друштвото како „гринфилд“ инвестиција ова го реализираше во година на изразена рецесија во стопанството во РМ и пошироко.

Ликвидираните штети во 2010 година изнесуваат 25.841.300 денари, а промената на залихи за штети изнесува 5.766.024 денари, или вкупниот расход за штети изнесува 31.607.324 или 120% од планираните.

Вкупните приходи на Кроација Осигурување АД – Неживот изнесуваат 101.104.874 денари и изнесуваат 97,4% од планираното.

Вкупните расходи, не вклучувајќи го данокот на добивка изнесуваат 97.049.265 денари и изнесуваат 95,7% од планираните за 2010 година.

Годишниот резултат е добивка. Бруто добивката изнесува 4.055.609 денари, а по оданочувањето изнесува 3.766.406,00 денари.

II. АНАЛИЗА НА ПАЗАРНИОТ УДЕЛ *

Премија

Вкупната полисирана премија на сите друштва за неживотно осигурување во Р. Македонија во првите девет месеци од 2010 година изнесува 73 мил. евра или 73% од полисираната – пресметана премија во 2009 година. До крајот на годината се очекува пресметана премија од цирка 93 мил. евра и смалување на пресметаната премија во однос на минатогодишната до 3%.

Смалувањето на пресметаната премија во 2009 година во однос на пресметаната премија во 2008 година изнесува 4.5% така што може да се констатира дека негативниот тренд на движење на пресметаната премија и понатаму ќе преовладува.

Негативниот тренд е резултат на неповолните стопански движења, значително големите законски бонуси во осигурувањето на автоодговорноста и во континуирано значително еродирање на премиите во класите на имотните незадолжителни осигурувања. Приказот на овие трендови е во Табела 1 и Табела 2.

Табела 1 Полисирана премија по друштва за осигурување во периодот 2008-2010 и пазарна концентрација

Ред. број	Друштво за осигурување	Премија 2010 _____ евра	Премија 2009 96m евра	Премија 2008 100,4 м евра	Учество 2010 г (%)	Учество 2009 г (%)	Учество 2008г (%)
1	Кроација неж.		518.400	0		0,54	0
2	КЈУБИ		13.804.800	18.021.800		14,38	17,95
3	Вардар Триг.		20.438.400	21.395.240		21,29	21,31
4	Сава Табак		15.888.000	15.692.520		16,55	15,63
5	Евроинс		6.451.200	5.742.880		6,72	5,72
6	Винер		4.742.400	4.246.920		4,94	4,23
7	Еуролинк		9.513.600	9.477.760		9,91	9,44
8	Инсиг		2.688.000	2.971.840		2,80	2,96
9	Уника		5.587.200	5.200.720		5,82	5,18
10	ОсигПолиса		7.872.000	8.995.840		8,20	8,96
11	Албсиг		3.868.800	4.487.880		4,03	4,47

Табела 2 : Пазарна структура со полисирана премија по класи на осигурување

Ред. број	Класи на осигурување	Премија 2010 г	Учество 2010 г	Премија 2009 г 96 м евр	Учество 2009 г. %	Премија 2009 г 100,4м евр	Учество 2008 г. %
1	Незгода			9.411.714	9,81	9.186.600	9,15
2	Здравствено			383.760	0,40	240.000	0,24
3	Каско МВ			13.201.344	13,76	12.218.680	12,17
4	Каско Воздух.			2.014.740	2,10	1.606.400	1,60
5	Каско Пловен			10.000	0,11	0	0
6	Транспорт			1.286.400	1,34	1.352.000	1,30
7	Имот пожар			6.105.600	6,36	6.445.680	6,42
8	Имот останато			13.305.600	13,86	14.056.000	14,00
9	Автоодг МВ			45.916.800	47,83	51.706.000	51,50
10	Одгов Воздух.			96.000	1,00	502.000	0,50
11	Одгов. Пловен			9,6	0,00005	50.200	0,0005
12	Одгов. Остан.			95.058	1,01	99.950	0,97
13	Гаранции			96	0,000001	1.004	0,000001
14	Финанс. губитоци			960	0,00001	10.040	0,00001
15	Турист.здравс.			2.480.000	2,55	2.630.480	2,65

Пресметаната премија за автоодговорност е доминантна во структурата на пазарната премија.

Со компарација на трендовите на бројот на полиси за автоодговорност и пресметана премија од 2008 година заклучно со 31.12..2010 година може да се констатира дека бројот на полиси расте наспроти износот на пресметана премија кој е во опаѓање.

Директна причина за оваа појава е непропорционалниот пад на пресметаната премија за автоодговорност за сметка на бонификацијата за немање штети во минатиот период на осигурување и негативните стопански движења. висина на премија како критериум.

Табела 3 : Број на договори и износ на пресметана премија за автоодговорност 01.01-30.09.2010

Период	Број на договори за автоодговорност	Пресметана Премија - евра	Тренд Број на договори	Тренд Пресм. премија
2008	452228	51.706.000	Reper	Reper
2009	477902	45.916.800	+ 5,6 %	11%
2010				1.5%

Во наредниот период, до подобрување на овој тренд може да дојде само со зголемување на износот на просечната премија за автоодговорност, односно со зголемување на пазарната цена на осигурувањето што може да се постигне само преку промена на мин/макс техничка премија за автоодговорност или со соединување на автоодговорноста и зелениот картон.

Штети

Износот на ликвидирани штети на осигурителниот пазар во Р. Македонија има тренд на опаѓање во последните 3 години. Ова е резултат на рестриктивната политика на осигурителите во пресметувањето на оштетите во ситуација кога изложеноста на ризикот е поголема, видно од поголемиот број договори во поединечните годишни периоди. Ова е прикажано во Табела 4.

Табела 4: Бруто ликвидирани штети по класи на осигурување (во евра) 01.0.1-30.09.2010г.

Класа на осигурување	2007	2008	2009	2010
Имот	5.970.763	7.245.988	7.507.877	
Моторно каксо	6.711.374	7.994.411	8.661.202	
Незгода	5.481.557	6.284.752	5.789.067	
Автоодговорност	25.715.000	27.737.277	24.368	
Патничко осигурув	162.151	231.182	251.217	
Останати неживот	570.894	805.556	240.693	
Вкупно	46.830.000	52.007.000	43.998.000	

Концентрацијата на штетите на пазарот по осигурители е прикажана во Табела 5.

Табела 5: Учество на осигурителните друштва во вкупно исплатените штети 01.01.-30.09. 2010г.

2009

QBE	Саватаб	Вардар	Осигпол	Еурол	Винер	Уника	Еврои	Инсиг	Албсиг
21%	16 %	29 %	9 %	7%	5%	4%	5%	2%	2%

2010

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Учеството на нашето Друштво во штетите во 2010 е _____% .

III. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – НЕЖИВОТ

1. Организациска структура

Организациската структура заклучно со 31.12.2010 година се заснова на организациската структура поставена со Правилникот за систематизација и организација на работни места. Деловната година беше започната со Дирекција и три подружници, а до крајот на годината се отворени уште седум подружници.

Кадровската структура во Седиштето се пополнува адекватно на потребите за нормално функционирање на административните работи, каде што беше применета политика на оптимизација на работни места и задачи, се практикуваше тимска работа и колегијалност, како и доброволно ангажирање на вработените надвор од работното време .

Организацијата на Друштвото во 2010 година се заснова на две основни целини: Дирекција и подружници. Подружниците на друштвото имаат улога на продажни центри со одредени овластувања во фазата на увид и проценка на штети до комплетирање на документацијата за оштетното барање. Подружниците се во Битола, Охрид, Тетово, Гостивар, Струмица, Скопје, Куманово, Неготино, Гевгелија и Прилеп. Сите останати работи, од деловна, финансиска, правна и административна природа ги извршуваше Дирекцијата. Дирекцијата е составена од сектор за осигурување, сектор за продажба и сектор за управување со ризик, ревизор и правник за сите правни, осигурително-оштетни барања, кадровски прашања, застапување на судови, нормативни работи итн. На почетокот на годината во Дирекцијата имаше 20 вработени, а на крајот на годината 42.

За одредена проблематика Друштвото соработуваше со надворешни соработници и тоа со адвокати (3) потребите на застапување пред судовите за 20 случаи на оштетни побарувања, како и за процесирање на кривични пријави против неколку осомничени лица инволвирани во случаи на осигурителна измама и со доктор за потребите на утврдување на надомести за нематеријални штети.

2. Менаџмент и организација на управувањето

Согласно Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурувањето во РМ и Статутот на Друштвото, Органи на Друштвото се Одбор на директори, со Извршен директор како управен орган и Неизвршни директори кои вршат функција на надзор и Собрание на акционери. Обврските и одговорноста на членовите на овие органи се утврдено со актите на Друштвото.

Одбор на директори

Извршен член, Драган Лазарески Неизвршни членови:
м-р сц. Владо Ошуст, Претседател на одборот на директори
Јаков Сучевиќ, од 08.2010 год.
Ристо Малчески
Гзим Реџеџи, од 08.2010 год.

3. Основна главнина

Основната главнина на Друштвото изнесува 3.250.000 евра, поделена на 32.500 акции со номинална вредност од од 100 евра за акција. Акциите се издадени во нематеријална форма, слободно се преносливи и се водат во Централното депозитарско друштво на РМ.

IV. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. Биланс на успех

во мкд				
р.бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2010	индекси
1	2	3	4	5 = 3/2
I	Заработени премии (приходувани)	5.130.743	83.961.581	1636%
II	Приходи од вложувања	5.957.302	15.079.351	253%
III	Приходи од провизии и надомести	259.624	440.952	170%
IV	Останати осиг-техн приходи, нето од реосигурување	0	0	0%
V	Останати приходи	2.361.435	1.622.990	69%
VI	Издатоци за осигурани случаи, нето	1.652.353	31.607.324	1913%
VII	Промена на останати технички залихи, нето од реосигурување	0	0	0%
VIII	Издатоци за поврат на премии (бонуси/попусти) нето од реосигурување	362.202	1.611.696	445%
VIII	Деловни расходи (издатоци за вршење дејности), нето	21.540.087	61.422.591	285%
IX	Трошоци за вложувања	5.007	327.846	6548%
X	Останати технички трошоци, нето од реосигурување	532.877	2.079.808	390%
XI	Останати трошоци, вклучувајчи и вредносни усогласувања	0	0	0%
XII	Резултат пред оданочување	-10.383.422	4.055.609	356%
XIII	Данок на добивка	72.655	289.203	398%
XIV	Добивка по оданочување	-10.456.077	3.766.406	378%
1.	Вкупен приход	13.709.104	101.104.874	738%
2.	Вкупен расход (без данок на добивка)	24.092.526	97.049.265	403%

2. Биланс на состојба на ден 31.12.2010 година

во мкд

АКТИВА	31.12.2009	31.12.2010	индекс
1	2	3	4=3:2
Нематеријални средства	2.570.725	2.751.319	107%
Материјални средства	5.586.031	6.567.986	117%
Вложувања	183.036.175	199.286.637	108%
Удел на реосигурување во техничките залихи	0	0	0%
Одложени и тековни даночни средства	0	0	0%
Побарувања	15.526.176	54.988.740	354%
Останати средства	2.662.008	6.527.886	245%
Платени трошоци за идниот период и недоспеана наплата	9.711.318	15.285.164	157%
ВКУПНО АКТИВА	219.092.433	285.407.732	130%

ПАСИВА	31.12.2009	31.12.2010	индекс
1	2	3	4=3:2
Капитал и резерви	189.130.187	192.903.454	102%
Технички залихи	26.985.143	79.140.386	293%
Останати залихи	0	0	0%
Одложени и тековни даночни обврски	0	165.558	100%
Финансиски обврски	0	0	0%
Останати обврски	2.977.103	13.198.334	443%
Одложено плаќање трошоци и приход од идниот период	0	0	0%
ВКУПНО ПАСИВА	219.092.433	285.407.732	130%

3. Извештај за паричните текови за периодот од 01.01. до 31.12.2010 година

во МКД

Број позиција	Ознака позиција	Опис на позиција	01.01. -	01.01. -
			31.12.2009	31.12.2010
001	I	ПАРИЧЕН ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-74.892.242	28.088.313
002	1	паричен тек пред промената на деловните средства и обврски	-11.834.834	7.667.342
003	1.1	Добивка/загуба пред оданочување	-10.383.422	4.055.609
004	1.2	Исогласувања:	-2.451.412	3.611.733
005	1.2.1	Амортизација на недвижности и опрема	1.007.876	1.922.074
006	1.2.2	Амортизација на нематеријални средства	511.801	1.689.659
009	1.2.3	Приходи од камати	-2.971.089	
013	2	Зголемување/намалување на деловните средства и обврски	-63.057.208	22.420.971
016	2.1	Зголемување/намалување на депозити, заеми и побарувања	-67.121.307	13.953.746
021	2.2	Зголемување/намалување на побарувања	-14.963.416	-44.139.601
022	2.3	Зголемување/намалување на останати средства	-632.297	-12874.048
023	2.4	Зголемување/намалување на платени трошоци за идниот период и недоспеана наплата на приходи	-10.223.119	-4.742.914
024	2.5	Зголемување/намалување на технички резерви	26.912.488	52.155.243
028	2.6	Зголемување/намалување на финансиски обврски	0	21.317
029	2.7	Зголемување/намалување на останати обврски	2.970.242	5.047.228
031	3	Платен данок на добивка		
032	II	ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ	-122.108.411	-24.152.901
033	1	Приходи од продажба на материјални средства		
034	2	Издатоци за набавка на материјални средства	-6.254.377	-2.638.804
036	3	Издатоци за набавка на нематеријални средства	-2.910.255	-915.261
039	4	Зголемување/намалување на вложувања во подружници, придружени друштва и учество во заеднички вложувања	-1.365.024	5.232.201
040	5	Приходи од вложувања кои се држат до доспевањето		21.476.467
041	6	Издатоци за вложувања кои се држат до доспевањето	-111.578.755	-47.307.504
047	III	ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	199.593.125	0
048	1	Парични приходи од зголемување на основната главнина	199.593.125	
053	IV	ЕФЕКТИ НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ НА ПАРТЕ И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
054	V	НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРТЕ И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	2.592.472	3.935.413
055	1	Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот	0	2.592.472
056	2	Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот	2.592.472	6.278.885

4. Извештај за промените на капиталот на ден 31.12.2010 г.

ВО МКД

Ознака позиција	Опис на позиција	Распределиво на сопствениците на матицата							Распредел ба во малцински интереси	Вкупно капитал и резерви
		Уплатен капитал (редовни и повластени акции)	Премии на емитувани акции	Ревалори зациски резерви	Резерви (законски, статутарни, останати)	Задржана добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
I	Состојба на 01 јануари од претходната година	199.593.125						199.593.125		199.593.125
II.	Состојба на 01 јануари од претходната година (исправено)	199.593.125	0	0	0	0	0	199.593.125	0	199.593.125
III.	Сеопфатна добивка или загуба од претходната година	0	0	0	0	-10.456.077	3.766.406	-6.689.671	0	-6.689.671
1.	Добивка или загуба за периодот					-10.456.077	3.766.406	-6.689.671		-6.689.671
2.	Останата сеопфатна добивка или загуба од претходната година	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Трансакции со сопствениците (претходен период)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Состојба на последниот ден од извештајниот период во претходната година	199.593.125	0	0	0	-10.456.077	3.766.406	192.903.454	0	192.903.454
VI	Состојба на 01 јануари во тековната година	199.593.125	0	0	0	-10.456.077	3.766.406	192.903.454	0	192.903.454
VII.	Состојба на 01 јануари во тековната година (исправено)	199.593.125	0	0	0	-10.456.077	3.766.406	192.903.454	0	192.903.454
VIII.	Сеопфатна добивка или загуба во тековната година	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Трансакции со сопствениците (тековен период)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Состојба на последниот ден од извештајниот период во тековната година	199.593.125	0	0	0	-10.456.077	3.766.406	192.903.454	0	192.903.454

V. ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО

Показатели на работењето на ден 31.12.2010 година

ОПИС	План за 2010 г.	31.12.2009	31.12.2010	во мкд	
				индекс (4/2)	индекс (4/3)
1	2	3	4	5	6
вкупен приход	103.827.000	13.709.104	101.104.874	97%	738%
вкупен расход (без данок на добивка)	101.414.000	24.092.526	97.049.265	96%	403%
пресметана бруто премија	150.980.000	33.631.489	141.271.719	94%	420%
ликвидирани штети, бруто	19.627.000	720.176	25.841.300	132%	3588%
добивка (загуба) пред оданочување	2.413.000	-10.383.422	4.055.609	168%	356%
добивка (загуба) по оданочување	2.413.000	-10.456.077	3.766.406	156%	378%
вкупен имот	284.054.326	219.092.433	285.407.732	100%	130%
капитал и резерви	191.550.048	189.137.048	192.903.454	101%	102%
запишан капитал	199.593.125	199.593.125	199.593.125	100%	100%
ревалоризациски резерви	0	0	0	0%	0%
законски резерви	0	0	0	0%	0%
статутарни резерви	0	0	0	0%	0%
останати резерви	0	0	0	0%	0%
задржана добивка (пренесена загуба од 2009)	-10.456.077	0	-10.456.077	0%	0%
добивка (загуба) од тековниот пресметковен период	2.413.000	-10.456.077	3.766.406	156%	378%
Технички залихи					
преносни премии	68.386.015	23.212.396	72.442.184	106%	312%
залихи за штети	7.065.864	932.177	6.698.202	95%	719%
останати осигурително технички залихи	0	0	0	0%	0%
вложувања	236.568.117	193.785.402	236.568.117	100%	122%
ROA (рентабилност на имотот %)					
(нето добивка / актива)	0,85%	-4,77%	1,32%	155%	461%
ROE (рентабилност на сопствениот капитал %)					
(нето добивка / капитал и резерви)	1,26%	-5,53%	1,95%	155%	384%
Бруто профитна маржа (%)					
(бруто добивка / вкупен приход)	2,32%	-76,27%	3,73%	160%	2145%

VI. БЕЛЕШКИ КОН БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

Пресметана премија

Пресметаната премија во периодот 2010 година изнесува 141.271.719 денари со 31.692 склучени полиси. Порастот на пресметаната премија во однос на истиот период од од претходната година изнесува 420% , а во однос на бројот на полиси порастот е 799%.

Планот за пресметаната премија е остварен со 94%.

Преглед на пресметаната премија по класи на осигурување

МКД

Класа	1	2		3		4		5
	План 2010	реализација 2009		реализација 2010		индекс 3/2		индекс 3/1
	премија	број	премија	број	премија	број	премија	премија
Незгода	9,058,800	88	4,208,259	267	10,152,520	303%	241%	112%
Каско моторни возила	12,078,400	209	4,563,042	935	14,974,922	447%	328%	124%
Каско авиони	7,549,000	0	0	0	0			0%
Транспорт	1,509,800	22	455,475	162	2,460,372	736%	540%	163%
Пожар	7,549,000	65	1,064,511	278	4,454,919	428%	418%	59%
Други имотни	7,549,000	112	1,419,087	396	5,793,230	354%	408%	77%
АО моторни возила	86,058,600	3,235	21,133,861	17,239	94,840,420	533%	449%	110%
АО авиони	7,549,000	0	0	0	0			0%
АО пловни објекти	0	0	0	5	18,672			
Општа одговорност	4,529,400	21	518,753	38	2,459,617	181%	474%	54%
Правна помош	0	0		2	900			
Туристичка помош	7,549,000	212	268,502	12,370	6,116,148	5835%	2278%	81%
Вкупно	150,980,000	3,964	33,631,490	31,692	141,271,719	799%	420%	94%

Продажни канали

Друштвото полисираше премии преку интерни и екстерни продажни канали. Продукцијата преку интерни дистрибутивни канали, продажба преку подружници и директни зделки склучени од седиштето изнесува 45.155.384,00 денари или 32 %, а преку екстерни дистрибутивни канали 96.116.335,00 денари или 68 %. Најзначајни екстерни дистрибутивни канали се осигурителни брокерски друштва со 61.924.027 денари пресметана премија или 44% од вкупната пресметана премија на Друштвото.

Преглед на пресметаната премија по канали на продажба

МКД

Класа	Незгода		Каско моторни возила		Транспорт		Пожар		Други имотни		АО моторни возила		АО пловни објекти		Општа одговорност		Правна помош		Туристичка помош		Вкупно						
	Дистрибутивен канал	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија	Број	Премија				
Брокери	69	1,889,203	337	4,760,539	90	714,581	61	636,136	105	1,407,487	10,482	50,835,020	1	4,152	9	144,376	1	450	3,781	1,532,081	14,936	61,924,026					
Банки и лизинг	0	0	87	1,703,039	0	0	1	616	3	11,772	83	512,407	0	0	0	0	0	0	0	0	174	2,227,834					
Туристички агенции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294	1,751,620	3,294	1,751,620					
Советници	19	512,409	35	662,493	6	73,905	18	132,814	19	165,532	645	4,395,144	0	0	7	141,802	1	450	338	163,876	1,088	6,248,425					
Застапници	18	722,730	70	1,299,569	4	51,499	14	187,195	36	447,855	652	4,498,632	0	0	4	14,612	0	0	387	160,857	1,185	7,382,949					
Маркетинг агенти	64	3,022,081	109	1,705,648	5	62,793	35	222,959	63	616,695	1,394	9,671,455	0	0	3	15,030	0	0	1,812	1,264,820	3,485	16,581,481					
Вкупно екстерна продажба	170	6,146,423	638	10,131,288	105	902,778	129	1,179,720	226	2,649,341	13,256	69,912,658	1	4,152	23	315,820	2	900	9,612	4,873,254	24,162	96,116,335					
Менаџери за продажба	4	27,100	9	109,800	22	565,423	9	68,674	15	284,708	290	3,089,343	0	0	0	0	0	0	131	52,420	480	4,197,468					
Советници	0	0	12	158,386	3	154,691	13	31,849	5	43,500	8	45,221	0	0	0	0	0	0	331	181,956	372	615,603					
Застапници	0	0	11	218,908	0	0	4	12,821	2	15,556	366	1,687,528	0	0	0	0	0	0	255	113,617	638	2,048,430					
Маркетинг агенти	28	438,831	56	818,396	11	324,808	51	194,356	55	392,875	1,089	6,835,406	1	1,845	2	902,528	0	0	484	277,997	1,777	10,187,042					
менаџери на подружници	30	1,559,294	109	1,883,765	9	136,588	43	379,210	41	1,240,462	1,869	11,409,806	3	12,675	2	184,448	0	0	1,295	548,111	3,401	17,354,359					
останато седиште	35	1,980,872	100	1,654,379	12	376,084	29	2,588,289	50	1,166,788	361	1,860,458	0	0	11	1,056,821	0	0	262	68,791	860	10,752,482					
Вкупно интерна продажба	97	4,006,097	297	4,843,634	57	1,557,594	149	3,275,199	168	3,143,889	3,983	24,927,762	4	14,520	15	2,143,797	0	0	2,758	1,242,892	7,528	45,155,384					
Севкупно	267	10,152,520	935	14,974,922	162	2,460,372	278	4,454,919	394	5,793,230	17,239	94,840,420	5	18,672	38	2,459,617	2	900	12,370	6,116,146	31,690	141,271,719					
Индекс Екстерна продажба/Вкупно продажба												68%		Индекс Интерна продажба/Вкупно продажба												32%	

Преглед на пресметаната премија по подружници

МКД

Филијала	1	2		3		4		5
	План 2010	реализација 2009		реализација 2010		индекс 3/2		индекс 3/1
	премија	број	премија	број	премија	број	премија	премија
Дирекција Скопје	78,430,028	3,292	29,151,442	22,334	93,133,251	678%	319%	119%
Битола	14,399,979	374	2,230,236	2,413	11,147,442	645%	500%	77%
Охрид	9,350,030	164	1,531,265	884	5,869,901	539%	383%	63%
Гостивар	9,350,030	107	623,978	1,758	7,296,807	1643%	1169%	78%
Гевгелија	8,049,981	27	94,569	677	3,564,367	2507%	3769%	44%
Тетово	5,300,009	0	0	258	2,544,035			48%
Прилеп	5,450,007	0	0	603	2,898,682			53%
Куманово	3,350,028	0	0	526	3,805,183			114%
Неготино	3,900,023	0	0	567	3,251,297			83%
Струмица	6,499,997	0	0	582	3,443,317			53%
Скопје1	6,899,993	0	0	1,090	4,317,436			63%
Вкупно	150,980,102	3,964	33,631,490	31,692	141,271,719	799%	420%	94%

Преглед на пресметаната премија по вработен

МКД

Филијала	1		2		3		4
	број на вработени		Премија		премија по вработен		индекс 3/1
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	премија
Дирекција Скопје	13	21	29,151,442	93,133,251	2,242,419	4,434,917	198%
Битола	2	3	2,230,236	11,147,442	1,115,118	3,715,814	333%
Охрид	2	2	1,531,265	5,869,901	765,633	2,934,951	383%
Гостивар	2	2	623,978	7,296,807	311,989	3,648,404	1169%
Гевгелија	1	2	94,569	3,564,367	94,569	1,782,184	1885%
Тетово	0	2	0	2,544,035		1,272,018	
Прилеп	0	2	0	2,898,682		1,449,341	
Куманово	0	2	0	3,805,183		1,902,592	
Неготино	0	2	0	3,251,297		1,625,649	
Струмица	0	2	0	3,443,317		1,721,658	
Скопје1	0	2	0	4,317,436		2,158,718	
Вкупно подружници	7	21	4,480,048	48,138,468	640,007	2,292,308	358%
Вкупно	20	42	33,631,490	141,271,719	1,681,575	3,363,612	200%

Преглед на пресметаната премија по осигурителни брокерски друштва

МКД

Брокер	1			2			3
	премија 2009			премија 2010			индекс
	брокер	друштво	индекс br/dr	брокер	друштво	индекс бр/др	2009/2010
ОБАД ВИАСС	806,456	33,631,490	2.40%	1,791,894	141,271,719	1.27%	222%
ДЕЛТА ИНС	0	33,631,490	0.00%	1,973,898	141,271,719	1.40%	
ЕУРОМАК БРОКЕР	17,210,798	33,631,490	51.17%	50,794,359	141,271,719	35.96%	295%
ОБД ЛЕГРА	0	33,631,490	0.00%	212,908	141,271,719	0.15%	
ЈДБ БРОКЕР	0	33,631,490	0.00%	296,580	141,271,719	0.21%	
К МК БРОКЕР	0	33,631,490	0.00%	234,060	141,271,719	0.17%	
ЕУРО ЕКСПЕРТС АД	337,879	33,631,490	1.00%	679,101	141,271,719	0.48%	201%
ИН БРОКЕР	0	33,631,490	0.00%	7,320	141,271,719	0.01%	
НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ	58,154	33,631,490	0.17%	700,951	141,271,719	0.50%	1205%
СЕДА БРОКЕР	0	33,631,490	0.00%	701,008	141,271,719	0.50%	
МОБИЛИТИ БРОКЕР	0	33,631,490	0.00%	4,531,948	141,271,719	3.21%	
Вкупно	18,413,287	33,631,490	55%	61,924,027	141,271,719	44%	336%

Фактурирана, доспеана, наплатена премија и побарувања по продажни канали и класи на осигурување

Фактурираната премија во 2010 г. изнесува 139.670.012 денари, доспеаната премија 118.200.405 денари, а наплатената премија 99.928.621 денари или 85% од доспеаната или 70% од пресметаната премија.

Преглед на пресметана, фактурирана, доспеана и наплатена премија

Друштво

(МКД)

Подружница	Полисирана премија			Фактурирана премија			Доспеана премија			Наплатена премија			Индекс 8/5	Индекс 11/8
	2009	2010	Индекс 2/1	2009	2010	Индекс 5/4	2009	2010	Индекс 8/7	2009	2010	Индекс 11/10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Седиште	29,151,442	93,133,251	319%	28,773,315	92,809,415	323%	20,621,400	80,802,491	392%	15,344,524	67,063,593	437%	87%	83%
Битола	2,230,236	11,147,442	500%	2,211,494	10,515,164	475%	1,585,346	8,532,070	538%	1,713,992	8,438,532	492%	81%	99%
Охрид	1,531,265	5,869,901	383%	1,519,724	5,752,213	379%	1,090,223	4,863,225	446%	727,628	4,508,713	620%	85%	93%
Гостивар	623,978	7,296,807	1169%	608,630	7,358,606	1209%	437,993	7,020,668	1603%	408,332	5,885,525	1441%	95%	84%
Гевгелија	94,569	3,564,367	3769%	94,569	3,400,773	3596%	69,032	2,011,252	2914%	35,184	1,737,998	4940%	59%	86%
Неготино	0	3,251,297		0	3,233,771	100%	0	2,447,150	100%	0	2,074,828	100%	76%	85%
Струмица	0	3,443,317		0	3,253,114	100%	0	2,535,235	100%	0	2,045,539	100%	78%	81%
Скопје1	0	4,317,436		0	4,112,348	100%	0	3,726,247	100%	0	3,514,012	100%	91%	94%
Прилеп	0	2,898,682		0	2,923,430	100%	0	1,654,942	100%	0	1,081,034	100%	57%	65%
Тетово	0	2,544,035		0	2,541,547	100%	0	1,971,824	100%	0	1,533,232	100%	78%	78%
Куманово	0	3,805,183		0	3,769,631	100%	0	2,635,301	100%	0	2,045,615	100%	70%	78%
Вкупно	33,631,490	141,271,719	420%	33,207,732	139,670,012	421%	23,803,994	118,200,405	497%	18,229,660	99,928,621	548%	85%	85%

Преглед на пресметана, фактурирана, доспеана и наплатена премија по класи

Друштво

(МКД)

Класа	Полисирана премија			Фактурирана премија			Доспеана премија			Наплатена премија			Индекс 8/5	Индекс 11/8
	2009	2010	Индекс 2/1	2009	2010	Индекс 5/4	2009	2010	Индекс 8/7	2009	2010	Индекс 11/10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Незгода	4,208,259	10,152,520	241%	4,109,415	11,173,456	272%	3,035,754	8,826,979	291%	1,760,201	6,916,667	393%	79%	78%
Каско моторни возила	4,563,042	14,974,922	328%	4,356,467	15,685,143	360%	3,187,449	12,990,229	408%	2,522,058	11,373,060	451%	83%	88%
Транспорт	455,475	2,460,372	540%	453,315	1,978,384	436%	319,187	1,715,132	537%	315,896	1,411,561	447%	87%	82%
Пожар	1,064,511	4,454,919	418%	1,050,849	4,429,981	422%	820,671	3,496,546	426%	351,445	3,750,472	1067%	79%	107%
Други имотни	1,419,087	5,793,230		1,393,053	5,634,385	404%	681,598	3,303,474	485%	640,656	3,188,248	498%	59%	97%
АО моторни возила	21,133,861	94,840,420		21,066,064	92,784,594	440%	15,351,186	81,080,449	528%	12,365,762	67,562,883	546%	87%	83%
АО пловни објекти	0	18,672		0	18,834	100%	0	18,834	100%	0	18,834	100%	100%	100%
Општа одговорност	518,753	2,459,617		510,067	2,235,032	438%	249,300	1,251,098	502%	103,549	1,017,974	983%	56%	81%
Правна помош	0	900		0	450	100%	0	450		0	450	100%	100%	100%
Туристичка помош	268,502	6,116,148		268,502	5,729,753	2134%	158,849	5,517,214	3473%	170,093	4,688,472	2756%	96%	85%
Вкупно	33,631,490	141,271,719	420%	33,207,732	139,670,012	421%	23,803,994	118,200,405	497%	18,229,660	99,928,621	548%	85%	85%

Преглед на пресметана, фактурирана, доспеана и наплатена премија кај ОБД-а

(MKD)

Брокер	Полисирана премија			Фактурирана премија			Доспеана премија			Наплатена премија			Индекс 8/5	Индекс 11/8
	2009	2010	Индекс 2/1	2009	2010	Индекс 5/4	2009	2010	Индекс 8/7	2009	2010	Индекс 11/10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОБАД ВИАСС	806,456	1,791,894	222%	806,456	1,791,894	222%	728,299	1,670,515	229%	285,729	1,653,642	579%	93%	99%
ДЕЛТА ИНС	0	1,973,898	100%	0	1,916,693	100%	0	1,913,139	#DIV/0!	0	1,850,620	100%	100%	97%
ЕУРОМАК БРОКЕР	17,210,798	50,794,359	295%	16,663,562	49,149,098	295%	12,802,093	45,517,449	356%	9,217,369	34,129,510	370%	93%	75%
ОБД ЛЕГРА	0	212,908	100%	0	202,077	100%	0	202,077	#DIV/0!	0	202,077	100%	100%	100%
ЈДБ БРОКЕР	0	296,580	100%	0	296,580	100%	0	283,365	#DIV/0!	0	252,843	100%	96%	89%
К МК БРОКЕР	0	234,060	100%	0	200,463	100%	0	200,463	#DIV/0!	0	200,463	100%	100%	100%
ЕУРО ЕКСПЕРТС АД	337,879	679,101	201%	337,879	684,511	203%	337,879	666,077	197%	217,651	668,893	307%	97%	100%
ИН БРОКЕР	0	7,320	100%	0	7,320	100%	0	7,320	#DIV/0!	0	7,320	100%	100%	100%
НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ	58,154	700,951	1205%	0	595,272	100%	0	587,115	#DIV/0!	0	535,328	100%	99%	91%
СЕДА БРОКЕР	0	701,008	100%	0	701,008	100%	0	679,379	#DIV/0!	0	541,329	100%	97%	80%
МОБИЛИТИ БРОКЕР	0	4,531,948	100%	0	4,531,948	100%	0	4,282,724	#DIV/0!	0	4,132,627	100%	95%	96%
Вкупно	18,413,287	61,924,027	336%	17,807,897	60,076,864	337%	13,868,271	56,009,623	404%	9,720,749	44,174,652	454%	93%	79%

Преглед на побарувања за премии по класи

во МКД

Групи и видови на осигурување	Побарувања за премија на 31.12.2009	Фактурирана премија 01.01. - 31.12.2010	Резервации за ненаплатена премија во 2010 год.	Вкупни побарувања на 31.12.2010	Наплатени премии во 2010 год.	Побарувања за премија 31.12.2010	% Наплата / Вкупни побарувања	Индекс на побарувања за премија
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 / 5	9 = 7 / 2
Незгода	2,347,672	11,173,456	24,877	13,496,251	6,916,667	6,579,584	51.25%	280.26%
Здравствено	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Автокаско	1,834,409	15,685,143	224,356	17,295,196	11,373,060	5,922,136	65.76%	322.84%
Транспорт	137,419	1,978,384	19,892	2,095,911	1,411,561	684,350	67.35%	498.00%
Пожар	699,404	4,429,981	29,729	5,099,656	3,750,472	1,349,184	73.54%	192.90%
Останат имот	752,397	5,634,385	70,811	6,315,971	3,188,248	3,127,723	50.48%	415.70%
Автоодговорност	8,701,844	92,784,594	726,275	100,760,163	67,562,883	33,197,280	67.05%	381.50%
Автоодговорност – пловни објекти	0	18,834	0	18,834	18,834	0	0.00%	0.00%
Општа одговорност	406,518	2,235,032	17,835	2,623,715	1,017,974	1,605,741	38.80%	395.00%
Правна помош	0	450	0	450	450	0	100.00%	0.00%
Здравствено патничко	98,409	5,729,753	52,526	5,775,636	4,688,472	1,087,164	81.18%	1104.74%
Вкупно	14,978,072	139,670,012	1,166,301	153,481,783	99,928,621	53,553,162	65.11%	357.54%

Преглед на побарувања за премии по подружници

во МКД

Подружници	Побарувања за премија на 31.12.2009	Фактурирана премија 01.01. - 31.12.2010	Резервации за ненаплатена премија во 2010 год.	Вкупни побарувања на 31.12.2010	Наплатени премии во 2010 год.	Побарувања за премија 31.12.2010	% Наплата / Вкупни побарувања	Индекс на побарувања за премија
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 / 5	9 = 7 / 2
Дирекција Скопје	13,116,600	92,809,415	774,658	105,151,357	67,063,593	38,087,764	63.78%	290.38%
Битола	808,473	10,515,164	87,822	11,235,815	8,438,532	2,797,283	75.10%	346.00%
Охрид	792,096	5,752,213	48,052	6,496,257	4,508,713	1,987,544	69.40%	250.92%
Гостивар	200,298	7,358,606	28,458	7,530,446	5,885,525	1,644,921	78.16%	821.24%
Гевгелија	60,605	3,400,773	61,464	3,399,914	1,737,998	1,661,916	51.12%	2742.21%
Тетово	0	2,541,547	21,227	2,520,320	1,533,232	987,088	60.83%	0.00%
Прилеп	0	2,923,430	24,492	2,898,938	1,081,034	1,817,904	37.29%	0.00%
Куманово	0	3,769,631	31,490	3,738,141	2,045,615	1,692,526	54.72%	0.00%
Неготино	0	3,233,771	27,058	3,206,713	2,074,828	1,131,885	64.70%	0.00%
Струмица	0	3,253,114	27,175	3,225,939	2,045,539	1,180,400	63.41%	0.00%
Скопје 1	0	4,112,348	34,406	4,077,942	3,514,012	563,930	86.17%	0.00%
Вкупно	14,978,072	139,670,012	1,166,301	153,481,783	99,928,621	53,553,162	65.11%	357.54%

Преглед на просечното време впаричување на премијата по подружници

во мкд

Подружница	Фактурирана премија 01.01. - 31.12.2010	Доспеани ненаплатени побарувања за премија 31.12.2010	Наплатени премии во 2010 год.	Обрт на побарувања за премија	Просечно време на обрт на премии во денови	Обрт на наплатена премија	Просечно време на впаричување на премијата во денови
1	2	3	4	5	6	7	8
Дирекција Скопје	92,809,415	25,727,343	67,063,593	3.607	101	2.607	140
Битола	10,515,164	1,365,179	8,438,532	7.702	47	6.181	59
Охрид	5,752,213	921,800	4,508,713	6.240	58	4.891	75
Гостивар	7,358,606	1,354,714	5,885,525	5.432	67	4.344	84
Гевгелија	3,400,773	645,989	1,737,998	5.264	69	2.690	136
Тетово	2,541,547	326,271	1,533,232	7.790	47	4.699	78
Прилеп	2,923,430	400,658	1,081,034	7.297	50	2.698	135
Куманово	3,769,631	524,146	2,045,615	7.192	51	3.903	94
Неготино	3,233,771	432,991	2,074,828	7.468	49	4.792	76
Струмица	3,253,114	463,912	2,045,539	7.012	52	4.409	83
Скопје 1	4,112,348	310,665	3,514,012	13.237	28	11.311	32
Вкупно	139,670,012	32,473,668	99,928,621	4.301	85	3.077	119

Преглед на просечното време впаричување на премијата по класи

во мкд

Групи и видови на осигурување	Фактурирана премија 01.01. - 31.12.2010	Доспеани ненаплатени побарувања за премија 31.12.2010	Наплатени премии во 2010 год.	Обрт на побарувања за премија	Просечно време на обрт на премии во денови	Обрт на наплатена премија	Просечно време на впаричување на премијата во денови
1	2	3	4	5	6	7	8
Незгода	11,173,456	1,649,614	6,916,667	6.773	54	4.193	87
Здравствено	0	0	0	0.000	0	0.000	0
Автокаско	15,685,143	3,900,897	11,373,060	4.021	91	2.915	125
Транспорт	1,978,384	422,184	1,411,561	4.686	78	3.343	109
Пожар	4,429,981	530,401	3,750,472	8.352	44	7.071	52
Останат имот	5,634,385	1,300,791	3,188,248	4.332	84	2.451	149
Автоодговорност	92,784,594	23,062,462	67,562,883	4.023	91	2.930	125
Автоодговорност – пловни објекти	18,834	0	18,834	0.000	0	0.000	0
Општа одговорност	2,235,032	621,807	1,017,974	3.594	102	1.637	223
Правна помош	450	0	450	0.000	0	0.000	0
Здравствено патничко	5,729,753	985,512	4,688,472	5.814	63	4.757	77
Вкупно	139,670,012	32,473,668	99,928,621	4.301	85	3.077	119

Преглед на старосната структура на побарувањата за премија по видови осигурување

МКД

Групи и видови на осигурување	до 30 дена	од 31 - 60 дена	од 61 - 90 дена	од 91 - 180 дена	од 181 - 365 дена	преку 365 дена	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8
Незгода	654,447	523,605	250,555	118,756	92,200	10,051	1,649,614
Здравствено	0	0	0	0	0	0	0
Автокаско	823,563	707,493	247,740	1,151,284	678,224	292,593	3,900,897
Транспорт	75,897	15,447	89,175	156,174	80,597	4,894	422,184
Пожар	116,572	65,799	84,514	96,467	153,577	13,472	530,401
Останат имот	448,172	72,256	90,191	387,435	275,205	27,532	1,300,791
Автоодговорност	5,204,675	4,686,020	4,790,334	5,519,276	2,378,962	483,195	23,062,462
Автоодговорност – пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0
Општа одговорност	83,118	75,000	210,146	189,723	63,818	2	621,807
Правна помош	0	0	0	0	0	0	0
Здравствено патничко	144,018	135,375	149,978	298,995	225,751	31,395	985,512
Вкупно	7,550,462	6,280,995	5,912,633	7,918,110	3,948,334	863,134	32,473,668

Премијата предадена во реосигурување во 2010 г. изнесува 11.402.271,00 денари и е поголема за 6.113.922,00 денари отколку во 2009 г., а 19,75 % помала од планираната. На ова влијаеше поголемата премија за автоодговорност-зелен картон како основа за ре премија за зелен картон и поповолната РЕ премија за ЗК.

Промената на бруто залихи за преносни премии во 2010 г. изнесува 46.389.218,00 денари и е поголема за 20.336.252.00 денари отколку во период во 2009 г. што е во директна врска со растот на пресметаната премија.

Приходите од вложувања во 2010 г. изнесуваат 15.079.350,00 денари и се поголеми за 9.122.048,00 денари отколку во 2009 г., а 38,53 % поголеми од планираните. Најголемиот позитивен ефект дојде од приносите и капиталната добивка од државни обврзници што придонесе да се искомпензира падот на банкарските стапки на вложените депозити.

Преглед на ликвидирани штети и однос со функционалната премија по класи

(МКД)

р.бр	класа	Ликвидирани штети (ЛШ)	Функционална наплата на премија (НФП)	Функционална премија (ФП)	индекс 2/3	индекс 2/4
	1	2	3	4	5	6
1	незгода	1,214,864	2,420,833	3,553,382	50%	34%
2	каска возила	9,027,648	3,760,696	4,939,687	240%	183%
3	карго	0	564,624	984,149	0%	0%
4	пожар на имот	1,159,896	1,256,615	1,417,498	92%	82%
5	останат имот	279,149	1,594,124	2,896,615	18%	10%
6	АО	11,717,145	50,407,065	70,767,077	23%	17%
7	Одговорност општа	0	14,502	14,377	0%	0%
8	Одговорност за пловни објекти	0	783,840	1,893,905	0%	0%
9	Правна заштита	0	293	585	0%	0%
10	Туристичка помош	2,436,903	1,406,542	1,834,844	173%	133%
11	Вкупно	25,835,607	62,209,134	88,302,119	42%	29%

Вкупни деловни расходи

Деловни расходи	Остварено 01.01. - 31.12.2009	Остварено 01.01. - 31.12.2010	Индекс
1	2	3	4 = 3 / 2
Трошоци за набавка	7.913.491	17.841.175	225,45%
Трошоци за провизија	1.880.734	10.533.764	560,09%
Удел на трошоци за промоција/рекламирање	2.095.198	2.386.687	113,91%
Удел на трошоци за закуп	632.690	2.571.333	406,41%
Удел на трошоци за потрошен материјал	66.332	181.878	274,19%
Удел на трошоци за потрошена енергија	139.204	460.339	330,69%
Удел на нематеријални трошоци	140.201	264.142	188,40%
Удел на трошоци за дневници и превоз	360.037	1.192.982	331,35%
Удел на трошоци за репрезентација	376.387	250.050	66,43%
Расходи во фазата на основање	2.222.708	0	0,00%
Трошоци за управа	13.114.796	43.581.417	332,31%
Амортизација	1.007.876	3.611.732	358,35%
Бруто плати	6.072.759	17.469.609	287,67%
Гарантен фонд НБО	550.967	3.767.268	683,76%
Удел на трошоци за промоција/рекламирање	729.906	7.712.710	1056,67%
Удел на трошоци за закуп	632.690	1.701.450	268,92%
Удел на трошоци за потрошен материјал	459.280	1.343.751	292,58%
Удел на трошоци за потрошена енергија	35.062	115.944	330,68%
Удел на нематеријални трошоци	1.132.048	2.133.648	188,48%
Удел на трошоци за дневници и превоз	360.037	956.637	265,71%
Удел на трошоци за репрезентација	376.388	958.748	254,72%
Трошоци за услуги	717.072	1.813.702	252,93%
Трошоци за Одборот	494.641	919.385	185,87%
Банкарски провизии и членарини	479.546	984.085	205,21%
Останати разни трошоци и расходи	66.524	92.748	139,42%
Вкупно деловни расходи	21.028.287	61.422.592	292,10%

Трошоци за вложувања

Преглед на структурата на останатите технички трошоци

Опис	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2010	Индекс
1	2	3	4 = 3 / 2
Дополнително утврдени расходи			
Надомест за гарантен фонд НБО	474.344	3.767.268	794,21%
Надомест НБО	76.622	717.662	936,63%
Надомест АСО	gratis	gratis	
Надомест за противпожарен придонес	315.352	1.540.091	488,37%
Национална програма РСБСЗ	217.525	539.717	248,12%
Издатоци за одбрана од град			
Придонеси за здравствено осигурување од премијата за автоодговорност			
Останати осигурително технички трошоци			
Останати трошоци	0		
ВКУПНО	1.083.843	6.564.738	605,69%

Легенда: НБО – Национално биро за осигурување
АСО – Агенција за супервизија на осигурување
РСБСЗ – Републички совет за безбедност во сообраќајот

Вкупните деловни расходи во овој извештаен период изнесуваат 61.442.590,00 денари, што е за 5,85 % помалку од планираните. Трошоците за набавки изнесуваат 17.841.174,00 денари или 45,04 % од планираните, а трошоците за управа изнесуваат 43.581.416,00 денари или 170,07 % од планираните.

VII. БЕЛЕШКИ КОН БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА на ден 31.12.2010 год.

АКТИВА

Вкупните средства на Друштвото на ден 31.12.2010 година изнесуваат 285.407.731,00 денари и се за 66.315.298,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год.

Нематеријалните средства на ден 31.12.2010 година изнесуваат 2.751.319,00 денари и се за 180.594,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год., а **материјалните средства** изнесуваат 6.567.986,00 денари и се за 981.955,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год.

Вложувањата на ден 31.12.2010 изнесуваат 199.286.637,00 денари и се за 16.250.462,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год. и се состојат од вложувања во Гарантниот фонд НБО во износ од 5.738.194,00 денари, вложувања кои се држат до доспевањето (државни обврзници) во износ од 137.409.792,00 денари и депозити, заеми и побарувања во износ од 56.138.651,00 денари.

Вкупните вложувања на Друштвото на ден 31.12.2010 изнесуваат 236.568.117,00 денари и се за 42.782.715,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год. Во овој износ, покрај горенаведените вложувања, се вклучени и вложувањата во нематеријални средства во износ од 2.751.320,00 денари, вложувањата во материјални средства во износ од 6.470.141,00 денари, денарските средства на деловната сметка во износ од 6.527.141,00 денари, како и недоспеаните побарувања од осигурување во износ од 21.469.607,00 денари.

Вкупните побарувања на ден 31.12.2010 год. изнесуваат 54.988.740,00 денари и се за 39.462.564,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год. Во овој износ се вклучени и побарувањата од непосредните зделки на осигурување во износ од 53.553.162,00 денари и останати побарувања во износ од 1.435.578,00 денари. Треба да се напомене дека во побарувањата од непосредните зделки на осигурување во износ од 53.553.162,00 денари, дел од недоспеаните побарувања кои на ден 31.12.2010 год. изнесуваат 21.469.607,00 денари или 40,09 % од побарувањата од непосредните зделки на осигурување.

Капиталот и резервите на Друштвото на ден 31.12.2010 год. изнесуваат 192.903.454,00 денари и се за 3.773.267,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год., а се состојат од:

- Запишан капитал	199.593.125,00 денари
- Пренесена загуба од 2009 год.	- 10.456.077,00 денари
- Добивка за тековниот период	3.766.406,00 денари
Вкупно	192.903.454,00 денари

Техничките залихи на Друштвото на ден 31.12.2010 год. изнесуваат 79.140.386,00 денари и се за 52.155.243,00 денари поголеми од состојбата на ден 31.12.2009 год., а се состојат од:

- Преносни премии, бруто	72.442.184,00 денари
- Залихи за штети, бруто	6.698.202,00 денари
Вкупно	79.140.386,00 денари

VIII. АНАЛИЗА НА ОСИГУРУВАЊАТА ПО ГРУПИ И ВИДОВИ

Кроација осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување, согласно Решението за издавање дозвола за вршење работи на осигурување е овластено за работи на осигурување во рамките на следните видови осигурување:

- 1.1. осигурување од последици на несреќен случај – незгода (вклучувајќи и индустриски повреди и професионални заболувања) во случај на смрт или нарушување на здравје поради повреда;
- 1.2. осигурување на моторни возила (каска);
- 1.3. осигурување на шински возила (каска);
- 1.4. осигурување на воздухоплови (каска);
- 1.5. осигурување на пловни објекти (каска);
- 1.6. осигурување на стока во превоз (карго);
- 1.7. осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- 1.8. други осигурувања на имот;
- 1.9. осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- 1.10. осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- 1.11. осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- 1.12. општо осигурување од одговорност;
- 1.13. осигурување на кредити;
- 1.14. осигурување на правна заштита;
- 1.15. осигурување од финансиски загуби;
- 1.16. осигурување на туристичка помош.

Годината ја заврши со реализација на полиси за 10 класи на осигурување. Ова произлегува од почетниот стадиум во кој се наоѓа Друштвото. Работењето ги опфати најважните класи на осигурување на пазарот, а не се склучени договори за осигурување на кредити, од финансиски загуби, пакети на осигурување на воздухоплови, одговорност и каска,- предмет на јавни конкурси во класите на шинска одговорност и каска.

Понудените производи беа конвенционални, адекватни за степенот на кадровската и просторната оспособеност во изминатиот период.

Носечки производ е осигурувањето на моторни возила, пред се автоодговорноста, производ кој овозможува потенцијал на понуда на клиентите и останати класи на осигурување, на имот, патничко и од незгода. Во овој сегмент треба да се нагласи и целната група на превозници и транспортери на стока на кои им пристабивме со посебно внимание.

Во врска со незгода стекнавме значително портфолио во училиштата, болниците и некои јавни институции.

Треба да се нагласи дека активно се учествуваше на јавните конкурси, кога бевме усогласени со критериумите за учество, односно кога немаше критериум за работење најмалку три години во РМ, минимална добивка, минимална пресметана премија, минимално 100 вработени и сл.

Во овој сегмент е исклучително важно да се напомене и дека се создава солидна база на податоци за конкурси во следните периоди.

IX. ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

1. Осврт на финансискиот пазар во РМ

Финансискиот пазар 2010 год. е соочен со причините на светската финансиска криза чии последици се чувствуваат и 2010 година, и тоа преку намален обем на тргување со хартии од вредност и пониски цени, а воедно е присутен и страв и резервираност на инвеститорите.

Вкупниот промет на македонската берза во 2010 год. е намален за 20,23 % во споредба со 2009 год. т.е. тргувањето со акции е намалено за 27,81 %, а тргувањето со државни обврзници е намалено за 4 %.

Во 2010 год. вкупниот промет со обврзници изнесува 20.363.632 евра, а прометот со акции изнесува 32.802.613 евра.

Најголемо тргување со обврзници е реализирано во 9 - тата емисија на државни обврзници издадени од страна на Владата на Р. Македонија во износ од 10.333.417 евра што претставува 50 % од вкупното тргување со обврзници на финансискиот пазар.

Инвеститорите се повеќе заинтересирани за инвестирање во сигурни инструменти како државни обврзници за денационализација поради приносот и сигурноста која тие ја носат. Тргувањето со акции е значително намалено во споредба со 2009 год. поради ризиците и девијациите на пазарот предизвикани од светската финансиска криза.

Во 2010 год. индексот МБИ10 реализираше пад од 17,19 % а индексот МБИД реализираше пад од 19,02 %. Индексот на обврзници во 2010 год. бележи раст за 5,52%, што предизвикува зголемување на вредноста на капиталот во кој спаѓаат и обврзниците.

Растот на обврзници произлегува од нивната атрактивност пред инвеститорите и големата побарувачка поради солидниот принос кој го носат обврзниците.

Во 2010 год. каматните стапки на банкарските депозити реализираа пад. Ова е причина за падот на каматните стапки на благајничките записи издадени од Народна Банка на Р. Македонија. Падот на стапката на благајничките записи предизвикува намалување на стапката на банкарските кредити и депозити со цел заживување на домашната економија преку пласман на евтини кредити на клиентите.

Поради падот на каматните стапките на депозитите дојде по поголема побарувачка за државни обврзници кои нудат повисок принос од каматните стапки, а со тоа дојде и до намалување на приносите од државните обврзници поради растот на цената. Приносот кој обврзниците го носеа на почетокот на 2010 год. изнесува 7 %, додека во последниот квартал од 2010 год. приносот достигна 5,5 %.

2. Вложување на средства на Друштвото

Вкупни вложувања

Вид на вложувања	31.12.2009		31.12.2010		индекс	разлика
	износ	%	износ	%		
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 4 - 2
Државни записи	111.578.755	57,58%	137.409.792	58,08%	123,15%	25.831.037
Депозити во банка	70.092.396	36,17%	55.653.911	23,53%	79,40%	-14.438.485
Гарантен фонд НБО	1.365.024	0,70%	5.738.194	2,43%	420,37%	4.373.170
Вложувања во нематеријални средства	2.570.725	1,33%	2.751.320	1,16%	107,03%	180.595
Вложувања во материјални средства	5.586.032	2,88%	6.470.141	2,74%	115,83%	884.109
Средства на сметка	2.592.470	1,34%	6.527.885	2,76%	251,80%	3.935.415
Недоспеани побарувања од осигурување	0	0,00%	21.469.607	9,08%	0,00%	21.469.607
Заеми	0	0,00%	547.267	0,23%	100,00%	547.267
Вкупно	193.785.402	100,00%	236.568.117	100,00%	122,08%	42.782.715

Вложувања од капитал

Вид на вложувања	31.12.2009		31.12.2010		индекс	разлика
	износ	%	износ	%		
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 4 - 2
Државни записи	109.127.200	58,28%	134.899.500	66,12%	123,62%	25.772.300
Депозити во банка	68.592.396	36,63%	54.153.911	26,54%	78,95%	-14.438.485
Гарантен фонд НБО	1.365.024	0,73%	5.738.194	2,81%	420,37%	4.373.170
Вложувања во нематеријални средства	2.570.725	1,37%	2.751.320	1,35%	107,03%	180.595
Вложувања во материјални средства	5.586.032	2,98%	6.470.141	3,17%	115,83%	884.109
Вкупно	187.241.377	100,00%	204.013.066	100,00%	108,96%	16.771.689

Вложувања од технички залихи

Вид на вложувања	31.12.2009		31.12.2010		индекс	разлика
	износ	%	износ	%		
1	2	3	4	5	6 = 4 / 2	7 = 4 - 2
Државни записи	2.451.555	37,46%	2.510.292	7,71%	102,40%	58.737
Депозити во банка	1.500.000	22,92%	1.500.000	4,61%	100,00%	
Средства на сметка	2.592.470	39,62%	6.527.885	20,05%	251,80%	3.935.415
Недоспеани побарувања од осигурување	0	0,00%	21.469.607	65,95%		21.469.607
Заеми	0	0,00%	547.267	1,68%		547.267
Вкупно	6.544.025	100,00%	32.555.051	100,00%	497,48%	26.011.026

3. Управување со ризици

Опис на главните активности за заштита на работниците и средината

Друштвото кое е уклучено во консолидација коректно го прикажува резултатот на своето финансиско работење и состојбата во која се наоѓа. За таа цел се применувани законски прописи и подзаконски акти од соодветните подрачја.

Во Друштвото се преземени мерки за заштита на работната средина и вработените. Заштитата на работната средина и вработените се остварува со примена законските прописи од тоа подрачје и со интерните Правилници со кои е поблиску одредено соодветното подрачје.

Интерниот Правилник за заштита на работната средина ги утврдува мерките на безбедност и здравје на работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од подрачјето на безбедноста и здравје на работа, како и превентивните мерки против професионални ризици, отстранување на ризиците за несреќа, информирање, консултирање, обука на работници и нивни претставници и нивно учество во планирањето и преземањето мерки на безбедност и здравје на работа.

Правата на работниците се заштитени и со тоа што се почитувани и прописите за спроведување редовни здравствени прегледи.

Податоци за финансиските инструменти кои Друштвото ги користи

Согласно МСС 39 – Финансиски инструменти, признавање и мерење, Друштвото располага со вложувања на финансиски средства - недериватни финансиски средства кои ги класификува како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи тие имаат фиксни или одредливи плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинирана намера да ги чува до доспевањето.

Во оваа категорија припаѓаат финансиски инструменти кои имаат фиксни или одредени плаќања и фиксно доспевање и кои Друштвото има намера и можност да ги чува до доспевањето, освен оние кои Друштвото:

- при почетното прифаќање ги одредило по стварна вредност преку Билансот на успех,
- ги класификувало како расположливи за продажба и
- оние кои ја исполнуваат дефиницијата за кредити и побарувања согласно МСС - 39.

Вложувањата во финансиски инструменти почетно се прифатени по набавна вредност, вклучувајќи го и трошокот за пренос.

Трансакциските трошоци исклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на Централниот депозитар за хартии од вредност.

Набавката на финансиски средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевањето, по почетното признавање се вреднуваат по нивната амортизациона вредност.

Добивката или загубата се признава во Билансот на успех, кога финансиското средство се депризнава или е оштетено, како и процесот на амортизација.

Сите реализирани или нереализирани приходи се вклучени во приходите од вложувања.

Друштвото располага и со сопственички финансиски инструменти – редовни акции кои донесуваат дивиденда на сопствениците.

Сопственичките финансиски инструменти - редовните акции се почетно признати по стварната вредност.

Друштвото располага и со недериватни финансиски средства – заеми и побарувања со фиксни или утврдени плаќања. Каматата стекната по основ на тие заеми се признава како приход во Билансот на успех.

Недериватни финансиски средства - заеми и побарувања се почетно признати по стварната вредност.

Управување со финансиски ризици

Во текот на своето работење, Друштвото е изложено на различни видови финансиски ризици. Пристапот на Друштвото кон управувањето со финансиски ризици е фокусиран кон проценката на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува навремено да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти.

Управувањето со финансиските ризици е во согласност со политиките одобрени од Одборот на директори.

Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизниот курс во однос на домашната валута кои може да влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото врши меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, па поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуација на девизниот курс.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која ги пласира слободните парични средства од капиталот и техничката резерва во државни обврзници деноминирани во евра и се врши орочување во форма на девизни и денарски депозити со девизна клаузула.

Каматен ризик

Друштвото има каматоносни депозити орочени во неколку банки, со флукуирачка каматна стапка. Каматните стапки понудени од страна на банките се преференцијални и нешто повисоки од вообичаените каматни стапки понудени на пазарот. Исто така, Друштвото има ангажирани средства во државни обврзници кои имаат фиксна годишна каматна стапка од 2%.

Пазарен ризик

Друштвото има ангажирано значителен износ на средства во финансиски инструменти – Вложувања кои се чуваат до доспевањето. Истите се амортизираат во однапред одредени временски интервали – фиксно доспевање, со фиксни и одредени плаќања. Пазарниот ризик би постоел доколку Друштвото не е во можност да ги чува вложувањата во финансиски средства со фиксно доспевање, па поради тоа би одлучило истите да ги продаде пред рокот на доспевање. Во тој случај вредноста на финансиските средства би флукуирала како резултат на промената на пазарните цени, што не е случај со Друштвото.

Кредитен ризик

Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Воспоставени се политики и процедури за управување со кредитен ризик и тоа:

- а) Побарувањата од клиентите се сосостојат од голем број на салда. За одложено плаќање и плаќање на рати на поголеми износи на осигурување, кај правните субјекти постојат договори и соодветно обезбедување, како и договор за гаранција од трето лице. Кај физичките лица, во договорите постојат клаузули за гаранција при наплатување на побарувања.
- б) Кај вложувањата на слободни парични средства, применет е принципот на дисперзија на ризик по пат на орочување во поголем број на првокласни банки, а исто така и по пат на вложувања во Државни хартии од вредност.

Ризик на ликвидност

Со цел да се соочи со тешкотиите во финансирањето, Друштвото води политика со која дел од слободните парични средства се орочени на пократки рокови – до три месеци, а кај оние депозити кои се орочени до ена година, оставена е можност за нивно предвремено раскинување, а при тоа да не се изгуби значително на приносот од камати.

Опис на активности на Секторот за управување со ризик и внатрешна ревизија

1. Друштвото за осигурување на неживот - Croatia osiguranje d.d. управувањето со ризик и внатрешната ревизија ја врши во согласност со законските прописи.

Согласно член 38 од Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08 и 88/08) Друштвото и доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување, на годишно ниво, Акт за управување со ризици, со кои, согласно Законот, се контролираат ризиците кои може да се појават во текот на работењето.

Согласно тој Акт, Друштвото ги одредува сите релевантни ставки за пресметка на капиталот, карактеристиките на субординираните должнички инструменти, правилата за пресметка на маргината на солвентност, правилата и минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, методите за пресметка на максималното покритие, методите за пресметка на коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, деталните содржини на извештајот за капиталот и за потребното ниво на маргината на солвентност и износот на техничките резерви и вредноста на средствата ко ги покриваат техничките резерви, како и видовите, вложувањата и локализацијата на капиталот и ликвидноста на Друштвото и статистичките показатели, според поблиску пропишаните методологии на Агенцијата за супервизија.

Друштвото е должно, во Друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување, да ги реосигура обврските од договорот за осигурување над износот на максималното покритие кое е со табела за максимално покритие предвидено да биде покриено од Друштвото со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно да ги реосигура понудените вишоци на ризик кои не може да ги покрие од сопствени средства кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

За секоја деловна година, Друштвото треба да донесе Програма за потребите за реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да одреди со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

2. Согласно член 125 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото вработи внатрешен ревизор.

Цел на функционирање на внатрешната ревизија е да обезбеди сигурност за раководството и Одборот на директори дека во Друштвото постои адекватен систем на внатрешна контрола кој функционира ефикасно. Освен примарната цел на заштита на средствата од злоупотреба, постои и секундарна цел која се состои од проверка на точноста на извештајот кои се генерираат во и надвор од Друштвото.

Внатрешната ревизија работи согласно годишната Програма за ревизија која е усвоена од Одборот на директори.

Во Програмата за ревизија се опфатени сите сегменти за контрола на Друштвото.

Внатрешниот ревизор, освен според усвоената Програма, работи и по налог на Генералниот директор и Одборот на директори, доколку има потреба да се контролираат некои одредени сегменти.

Но доколку внатрешниот ревизор оцени дека има потреба, се врши контрола на некои критични сегменти на работењето на Друштвото и за тоа ги известува Генералниот директор и Одборот на директори.

X. АКТУАРСКО МИСЛЕЊЕ

Врз основа на член 116, став 3 од Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010 година), Овластениот актуар на Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, ја издава следната:

ПОТВРДА

Во Друштвото извршив проверка и притоа установив дека:

1. Пресметките во годишниот извештај на ден 31.12 2010 год. на Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, во однос спрема формирањето технички залихи и останати залихи на Друштвото, се изработени согласно осигурителните актуарски стандарди и согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување.
2. Потребното ниво на маргината на солвентност ги исполнува условите предвидени во членовите 68 - 72, 75 и 77 од Законот за супервизија на осигурување.
3. Капиталот на Друштвото за осигурување и пресметаните и издвоените технички залихи му овозможуваат на Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, непречено и долгорочно да ги исполнува обврските кои ги преземало во Договорите за осигурување.

Врз основа на член 116, став 3, од Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010 година) Овластен актуар на Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, го доставувам следниот:

ИЗВЕШТАЈ

Во Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, извршив проверка на усогласеноста на податиците во пресметките во годишниот извештај со 31.12.2010 год., во однос на формирањето на техничките залихи и другите залихи на Друштвото и притоа установив дека:

**Курс 31.12.2010
= 61,505**

опис		денари	евра
Технички залихи		74.652.164,00	1.213.757,65
1	нето залихи за преносни премии	67.953.964,00	1.104.852,68
1а.	залихи за преносни премии од осигурување	72.442.184,00	1.177.825,93
1б.	залихи за преносни премии од реосигурување	4.488.220,00	72.973,25
2	залихи за бонуси или малуси		0,00
3	залихи за штети	6.698.200,00	108.904,97
3а.	залихи за настанати нерешени штети од осигурување	5.581.835,00	90.754,17
3б.	залихи за настанати непријавени штети	1.116.365,00	18.150,80
3в.	залихи за нерешени штети покриени од реосигурување		0,00
4	други технички залихи		0,00
5	еквализациони залихи		0,00
Маргина на солвентност			
1	метод на премии	25.428.812,22	413.443,01
2	метод на штети	4.308.084,30	70.044,46
	за двата метода	25.428.812,22	413.443,01
Капитал на Друштвото за осигурување		189.130.187,00	3.075.037,59

Пресметките од годишниот извештај во однос на формирањето на техничките залихи и останатите залихи на Друштвото, се пресметани согласно осигурителните актуарски стандарди и согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување.

1. Потребното ниво на маргината на солвентност ги исполнува условите предвидени во членовите 68 - 72, 75 и 77 од Законот за супервизија на осигурување.
2. Капиталот на Друштвото, пресметаните и издвоените технички залихи му овозможуваат на Друштвото КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување неживот, Скопје, непречено и долгорочно да ги исполнува обврските кои ги преземало во Договорите за осигурување.

Опфатот на проверката вклучува:

1. Актуарски испитувања во однос на доволноста на капиталот за пресретнување на преземените одговорности;
2. одредување на нивото на маргината на солвентност;
3. статистичка проверка на залихите за штети;
4. одредување на доволноста на преносните премии.

Како извор на податоци за проверката се користени:

1. преглед на преносната премија по полиси со почеток на скаденцата од тековната година;
2. преглед на преносната премија по полиси со почеток на скаденцата од претходната година;
3. рекапитулар на пријавените резервирани, ликвидирани и исплатени штети во периодот, и
4. други прегледи во врска со статистичките показатели од интерес.

Скопје,

14.02.2011 година

Овластен актуар

Симеон Гацовски

Кроација Осигурување
АД Друштво за неживотно осигурување
Генерален директор
Драган Лазарески

